



СЛУЖБЕ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА

ИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски, односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик — Огласи според тарифата. — Жиро-сметна кај Службата на општественото книговодство 60802-603-1125

Петок, 25 јули 1975

БЕЛГРАД

БРОЈ 36

ГОД. XXXI

Цена на овој број е 24 динари. — Претплата за 1975. година изнесува 420 динари. — Редакција: Улица Јована Ристика бр 1. Пошта факс 226. — Телефон: централа 650-153; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-712; Комерцијален сектор 651-671; Телекс 11736

538.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ НА САМОУПРАВУВАЊЕТО

Се прогласува Законот за општествениот правобранител на самоуправањето, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 18 јули 1975 година.

ПР бр. 406
18 јули 1975 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Киро Глигоров, с. р.

ЗАКОН

ЗА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ НА САМОУПРАВУВАЊЕТО

Член 1

Со овој закон се утврдуваат начелата за положбата, правата и должностите на општествениот правобранител на самоуправањето.

Член 2

Општествениот правобранител на самоуправањето, како самостоен орган на општествената заедница, презема мерки и правни средства и врши други права и должности утврдени со закон заради остварување на заштита на самоуправните права на работните луѓе и на општествената сопственост.

Член 3

Општествениот правобранител на самоуправањето има право и должност, кога ќе најде дека со општ акт, или со поединечен акт донесен вон од управна или судска постапка, или со дејствие од организација на здружениот труд, од друга самоуправна организација или заедница, од општествено-политичка организација, односно од орган на општествено-политичка заедница се повредува самоуправното право на работните луѓе или општествената сопственост, да ја предупреди на тоа односната организација, заедница или орган и да им поднесе предлог или да даде друга иницијатива заради усогласување на односниот акт или дејствие со уставот и законот, односно со самоуправниот општ акт.

Член 4

Ако смета дека е тоа неопходно заради заштита на самоуправните права на работните луѓе или на општествената сопственост, општествениот правобранител на самоуправањето може да бара да се свика седница на органите на управувањето на организацијата на здружениот труд, односно седница на овластениот орган на друга самоуправна организација или заедница, заради разгледување на определено прашање од областа на заштитата на самоуправните права на работните луѓе или на општествената сопственост, или може да бара на работните луѓе да им се соопштат односно да им се објават документите и податоците што се однесуваат на остварувањето на нивните самоуправни права или на заштитата на општествената сопственост во определена самоуправна организација или заедница, или може да преземе друга мерка за која е овластен со закон.

Ако овластениот работник, односно органот во организација на здружениот труд, во друга самоуправна организација или заедница не свика седница по барањето од став 1 на овој член во рок од 15 дена од применото барање, општествениот правобранител на самоуправањето, по прибавено мислење од Социјалистичкиот сојуз на работниот народ и од синдикатите, може самиот да свика седница.

Член 5

Општествениот правобранител на самоуправањето може да поднесе барање надлежниот суд односно друг надлежен орган привремено да запре извршување на општ акт или поединечен акт донесен вон од управна или судска постапка, како и извршување на дејствие од организација на здружениот труд, од друга самоуправна организација или заедница, од општествено-политичка организација, односно од орган на општествено-политичката заедница, освен од собранието на таа заедница, ако со извршувањето на актот или на дејствието потешко би се повредило самоуправното право на работните луѓе или општествената сопственост, а околностите на случајот бараат повредата да се спречи неодложно.

Надлежниот суд, односно друг надлежен орган е должен веднаш да го земе во постапка барањето на општествениот правобранител на самоуправањето и најдоцна во рок од три дена од денот на поднесувањето на барањето да донесе одлука за тоа барање, а во продолжена постапка да донесе конечна одлука за спорното прашање.

Член 6

Општествениот правобранител на самоуправањето поведува пред собранието на соодветната општествено-политичка заедница, во рамките на неговата надлежност постапка за укинување или поништување на одлука или на друг акт на организација на здружениот труд, на друга самоуправна организација или заедница, односно на орган на општествено-политичка заедница, со кои се повредува самоуправното право на работните луѓе или општествената сопственост.

Општествениот правобранител на самоуправувањето може да му предложи на собранието на општествено-политичката заедница, во рамките на својата надлежност, да го запре извршувањето на одлука, на друг акт или дејствие на организација на здружениот труд, друга самоуправна организација или заедница, односно орган на општествено-политичката заедница, со кои се повредува самоуправното право на работните луѓе или општествената сопственост.

Член 7

Општествениот правобранител на самоуправувањето може да му предложи на собранието на општествено-политичката заедница, во рамките на својата надлежност, да ги примени мерките предвидени со закон кога во организација на здружениот труд или во друга самоуправна организација, односно заедница, битно ќе се нарушат самоуправните односи или потешко ќе се оштетат општествените интереси.

Ако собранието на општествено-политичката заедница без предлог од општествениот правобранител на самоуправувањето води постапка заради примена на мерките поради битно нарушени самоуправни односи или потешко оштетување на општествените интереси во организација на здружениот труд или во друга самоуправна организација односно заедница, или поради неизвршување на обврските утврдени со закон од страна на организација на здружениот труд или друга самоуправна организација односно заедница, за тоа го известува општествениот правобранител на самоуправувањето и при донесувањето на одлуката, го разгледува мислењето што му го дава тој во поглед на постоењето услови за примена на предвидените мерки.

Член 8

Општествениот правобранител на самоуправувањето поведува пред уставниот суд постапка за оценка на уставноста на закони односно на уставноста и законитоста на други прописи или општи акти на органите на општествено-политичките заедници, како и на самоуправните општи акти.

Член 9

Заради заштита на самоуправните права на работните луѓе и на општествената сопственост, општествениот правобранител на самоуправувањето поведува постапка пред судот на здружениот труд односно пред друг надлежен суд или друг орган, и во таа постапка има овластувања утврдени со закон.

Член 10

Во остварувањето на заштитата на општествената сопственост, општествениот правобранител на самоуправувањето презема мерки и правни средства предвидени со закон во случаи кога со акт или со дејствие на организација на здружениот труд, друга самоуправна организација или заедница, општествено-политичка организација или друго општествено правно лице односно орган на општествено-политичката заедница се повредува со уставот и со законот односно со самоуправниот општ акт утврдено право, обврска и одговорност во поглед на управувањето, располагањето и користењето на општествените средства или во поглед на стекнувањето, распоредувањето и распределбата на доходот остварен во самоуправно здружениот труд, освен ако повредата на општествената сопственост се сторува со акт или дејствие со кое е заснован правен однос со трето лице.

По исклучок, ако во поглед на општествените средства со актот или дејствието од став 1 на овој член е заснован правен однос со трето лице, општествениот правобранител на самоуправувањето може, во случаите и под условите определени со посебен закон, пред надлежниот суд, односно пред друг надлежен орган, да го напаѓа актот или дејствието

на организацијата, заедницата, друго општествено правно лице или органот од став 1 на овој член, ако со тој акт или дејствие незаконито се располага со општествени средства во корист на трети лица, или ако се повредуваат начелата на национализацијата или начелата на ограничувањето на личната сопственост.

Член 11

Ако смета дека со повреда на самоуправното право на работните луѓе или на општествената сопственост е сторено кривично дело, односно стопански престап, општествениот правобранител на самоуправувањето му поднесува на надлежниот јавен обвинител пријава заради водење постапка против одговорното лице.

Јавниот обвинител кој постапува според пријавата од став 1 на овој член го известува општествениот правобранител на самоуправувањето за исходот на постапката по поднесената пријава.

Кога јавниот обвинител ќе ја отфрли кривичната пријава поради кривично дело повреда на самоуправното право или на општествената сопственост, што ја поднесол друг орган, односно правно лице или поединец, за тоа го известува надлежниот општествен правобранител на самоуправувањето.

Член 12

Општествениот правобранител на самоуправувањето ги следи општествените односи и појави што се од интерес за вршењето на неговата функција и за забележаните појави и проблеми ги запознава соодветните самоуправни организации или заедници, односно стопанските комори или други здруженија на самоуправните организации или заедници, како и соодветните општествено-политички организации и собранијата односно други надлежни органи на соодветната општествено-политичка заедница, им го известува своето мислење за тие појави и проблеми, им поднесува предлог или дава друга иницијатива заради преземање мерки и активности од пошироко значење за отстранување и спречување на повреди на самоуправните права на работните луѓе и на општествената сопственост и во тоа соработува со соодветните општествено-политички организации, со самоуправните организации и заедници и со органите на општествено-политичките заедници.

Член 13

Општествениот правобранител на самоуправувањето му поднесува на собранието на општествено-политичката заедница, на негово барање или по своја иницијатива, извештај за состојбата, појавите и проблемите и дава мислења и предлози во областа на заштитата на самоуправните права на работните луѓе и општествената сопственост.

Општествениот правобранител на самоуправувањето ја известува јавноста за состојбата и појавите во областа на заштитата на самоуправните права на работните луѓе и општествената сопственост, што се од интерес за општествената заедница.

Член 14

Постапката за заштита на самоуправните права на работните луѓе и на општествената сопственост општествениот правобранител на самоуправувањето ја поведува по своја иницијатива или по иницијатива од работници, органи на самоуправната контрола, организација на здружениот труд, други самоуправни организации односно заедници, општествено-политички и други организации, граѓани и органи на општествено-политичките заедници.

Општествениот правобранител на самоуправувањето прима од работниците, организациите, заедниците, граѓаните и од органите од став 1 на овој член престапки, поднесоци и изјави за повредата на самоуправното право на работните луѓе и на општествената сопственост заради преземање мерки и правни средства предвидени со закон во својот делокруг.

Член 15

Заради вршење на својата функција, општествениот правобранител на самоуправавањето има право во организација на здружениот труд, во друга самоуправна организација односно заедница, во општествено-политичката организација и во друга општествена организација односно во работна заедница на органите на општествено-политичката заедница, непосредно од работните луѓе и граѓаните, односно непосредно од овластените органи на тие организации или заедници, да се известува за остварувањето на самоуправните права на работните луѓе и заштитата на општествената сопственост.

За таа цел, општествениот правобранител на самоуправавањето има право да врши увид во дејноста и документацијата на организациите и заедниците од став 1 на овој член, односно на органите на општествено-политичките заедници како и право да бара од нив да му достават потребни известувања и податоци, односно да му ги достават на увид самоуправните акти, ако дејноста, документацијата, известувањата и податоците се од значење за заштита на самоуправните права на работните луѓе и на општествената сопственост.

Член 16

Органите на општествено-политичките заедници, судовите на здружениот труд и другите судови, организациите на здружениот труд и другите самоуправни организации и заедници се должни општествениот правобранител на самоуправавањето да го известуваат за случаите на повреда на самоуправните права на работните луѓе и на општествената сопственост и да му доставуваат, на негово барање, известувања и податоци од интерес за вршење на неговата функција.

Судовите на здружениот труд и други судови се должни да му укажуваат правна помош на општествениот правобранител на самоуправавањето.

На барање од општествениот правобранител на самоуправавањето инспекциските и другите органи на управата, како и Службата на општественото книговодство, се должни да извршат определени дејствија неопходни за остварување на неговата функција. Општествениот правобранител на самоуправавањето може да бара овие дејствија да се извршат итно.

Член 17

Функцијата на општествениот правобранител на самоуправавањето ја вршат сојузниот, републичкиот, односно покраинскиот општествен правобранител на самоуправавањето, како и општествениот правобранител на самоуправавањето што е установен со закон за определена територија во републиката, односно во автономната покраина.

Член 18

Сојузниот општествен правобранител на самоуправавањето ја врши функцијата во рамките на правата и должностите на федерацијата.

Републичкиот, односно покраинскиот општествен правобранител на самоуправавањето ја врши функцијата на целата територија на соодветната република, односно автономна покраина.

Општествениот правобранител на самоуправавањето за територијата на една или повеќе општини, односно за територијата на заедницата на општините како општествено-политичка заедница, ја врши функцијата на територијата за која е установен.

Општествениот правобранител на самоуправавањето за територијата на определена општествено-политичка заедница може, заради заштита на општествената сопственост или на самоуправните права на работните луѓе што работат во здружениот труд на територијата на таа заедница, да презема мерки и правни средства пред судовите и органите на друга општествено-политичка заедница.

Член 19

Општествените правобранители на самоуправавањето меѓусебно соработуваат заради извршување на работите од интерес за остварувањето на нивната функција.

Сојузниот, републичкиот и покраинскиот општествени правобранители на самоуправавањето заеднички, на начинот утврден со свој договор, разгледуваат прашања од општо значење за заштита на самоуправните права на работните луѓе и на општествената сопственост.

Републичкиот, односно покраинскиот општествен правобранител на самоуправавањето може, заради успешно вршење на својата функција, да им дава упатства на другите општествени правобранители на самоуправавањето во републиката односно во автономната покраина.

Член 20

Републичкиот, односно покраинскиот општествен правобранител на самоуправавањето, на иницијатива од работници, односно од други работни луѓе и од граѓани, од органи на самоуправната контрола, од организации на здружениот труд, други самоуправни организации, односно заедници и од општествено-политичките организации, како и по своја иницијатива, кога смета дека е тоа неопходно за заштита на самоуправните права на работните луѓе или на општествената сопственост, може да преземе постапка во одделен предмет што го започнал друг општествен правобранител на самоуправавањето во републиката, односно во автономната покраина.

Републичкиот, односно покраинскиот општествен правобранител на самоуправавањето може и непосредно да презема мерки и правни средства предвидени со закон на територијата на републиката, односно на автономната покраина заради заштита на самоуправните права на работните луѓе или на општествената сопственост.

Ако републичкиот, односно покраинскиот општествен правобранител на самоуправавањето преземе постапка, односно непосредно преземе мерки или правни средства во смисла на став 1, односно став 2 на овој член, за тоа го известува собранието на соодветната општествено-политичка заедница и општествениот правобранител на самоуправавањето во соодветната општествено-политичка заедница.

Член 21

Општествениот правобранител на самоуправавањето за територија на општина, односно на заедница на општини како општествено-политичка заедница, го именува и го разрешува од должност собранието на со закон определена општествено-политичка заедница, на начинот определен со закон.

Во именувањето и разрешувањето од должност на општествениот правобранител на самоуправавањето учествува, на начинот определен со закон, Социјалистичкиот сојуз на работниот народ.

Член 22

Општествениот правобранител на самоуправавањето се именува за време од осум години и не може повторно да биде именуван на таа функција.

Член 23

Општествениот правобранител на самоуправавањето е самостоен во вршењето на својата функција и е одговорен за нејзиното вршење.

За дејноста на општествениот правобранител на самоуправавањето расправаат собранието на општествено-политичката заедница и општествено-политичките организации здружени во Социјалистичкиот сојуз на работниот народ.

Член 24

На општествениот правобранител на самоуправувањето функцијата му престанува и пред истекот на времето за кое е именуван ако самиот побара да биде разрешен, ако биде осуден за кривично дело на казната лишување од слобода, ако трајно ја загуби работната способност за вршење на својата функција, или ако се утврди дека морално-политички е неподобен за вршење на својата функција.

Член 25

Општествениот правобранител на самоуправувањето не може во исто време да врши функции во државни или во самоуправни организации, питу функција, служба или работа што се неспојливи со неговата функција.

Член 26

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

539.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СОЈУЗНИОТ ОПШТЕСТВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ НА САМОУПРАВУВАЊЕТО

Се прогласува Законот за Сојузниот општествен правобранител на самоуправувањето, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 18 јули 1975 година.

ПР бр. 407

18 јули 1975 година

Белград

Претседател
на Републиката,

Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,

Киро Глигоров, с. р.

ЗАКОН

ЗА СОЈУЗНИОТ ОПШТЕСТВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ НА САМОУПРАВУВАЊЕТО

Член 1

Сојузниот општествен правобранител на самоуправувањето, како самостоен орган на општествената заедница, презема, во рамките на правата и должностите на федерацијата, мерки и правни средства и врши други права и должности утврдени со закон заради остварување на општествената заштита на самоуправните права на работните луѓе и на општествената сопственост.

Член 2

Функцијата заштита на самоуправните права на работните луѓе и на општествената сопственост, во смисла на сојузниот Закон за општествениот правобранител на самоуправувањето, Сојузниот општествен правобранител на самоуправувањето ја врши во поглед на актите и дејствијата на сојузните органи, сојузните органи на самоуправните организации, заедници и здруженија, чие основање,

односно положба и овластување се уредуваат со сојузен закон, на сојузните органи на општествено-политичките организации како и во поглед на актите и дејствијата на работните заедници во тие органи, организации, заедници и здруженија.

Функцијата заштита на самоуправните права на работните луѓе и на општествената сопственост Сојузниот општествен правобранител на самоуправувањето ја врши и во поглед на актите и дејствијата на сојузните органи на самоуправните организации и заедници, што со самоуправни спогодба се основани за територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, заради остварување на задачите од општ општествен интерес, ако тие акти, односно дејствија имаат дејство на целата таа територија.

Член 3

Сојузниот општествен правобранител на самоуправувањето е овластен пред Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, односно пред Сојузниот извршен совет, да поведе постапка за укинување или поништување на прописите и на другите општи акти на сојузните органи, со кои се повредува самоуправното право на работните луѓе или општествената сопственост.

Сојузниот општествен правобранител на самоуправувањето може да му даде на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија иницијатива за укинување, измена или дополнување на закон, или за донесување нов закон, ако е во прашање остварувањето на самоуправните права на работните луѓе или заштитата на општествената сопственост.

Член 4

Сојузниот општествен правобранител на самоуправувањето може на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, на Сојузниот извршен совет, односно на друг сојузен орган, во рамките на нивната надлежност, да им предложи да укине, односно да поништи поединечен акт на сојузен орган со кој се повредува самоуправното право на работните луѓе или општествената сопственост.

Сојузниот општествен правобранител на самоуправувањето може и на собрание на друга општествено-политичка заедница да му даде иницијатива, во рамките на својата надлежност, да укине или да поништи поединечен акт на орган или на самоуправна организација односно заедница на територијата на републиката, односно автономната покраина, со кој се повредува општествената сопственост, ако актот е донесен врз основа на сојузен закон за чие извршување се одговорни сојузните органи.

Член 5

Сојузниот општествен правобранител на самоуправувањето може на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија да му предложи, во рамките на својата надлежност, да запре извршување на одлука, друг акт или дејствие на сојузните органи, сојузните органи на организациите, заедниците и здруженијата, односно на работните заедници од член 2 на овој закон, ако со одлуката, актот или дејствието се повредува самоуправното право на работните луѓе или општествената сопственост.

Сојузниот општествен правобранител на самоуправувањето може на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија да му предложи, во рамките на својата надлежност, да ги примени мерките предвидени со Уставот на СФРЈ и со сојузен закон поради битно нарушени самоуправни односи или потешко оштетување на општествените интереси во сојузен орган на организацијата, заедницата или здружението, односно во работната заедница од член 2 на овој закон.

Ако Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија без предлог од Сојузниот општествен правобранител на самоуправувањето, води постапка заради оценување на уставноста на законите и уставноста и законитоста на другите прописи или општи акти на органите на општествено-политичките заедници, како и на самоуправните општи акти, согласно со одредбите од Уставот на СФРЈ.

Член 6

Сојузниот општествен правобранител на самоуправувањето поведува пред Уставниот суд на Југославија постапка заради оценување на уставноста на законите и уставноста и законитоста на другите прописи или општи акти на органите на општествено-политичките заедници, како и на самоуправните општи акти, согласно со одредбите од Уставот на СФРЈ.

Сојузниот општествен правобранител на самоуправувањето поведува пред уставниот суд на републиката, односно автономната покраина постапка за оценување на законитоста на прописите и на другите општи акти на органите на општествено-политичките заедници како и на самоуправните општи акти, што се во спротивност со сојузен закон за чие извршување се одговорни органите во републиката, односно во автономната покраина, ако таа постапка не ја повел републикиот, односно покраинскиот општествен правобранител на самоуправувањето.

Член 7

Сојузниот општествен правобранител на самоуправувањето е овластен да поведе постапка пред судот на здружениот труд, друг суд или друг орган, ако е во прашање повреда на самоуправното право или на општествената сопственост во сојузниот орган, во сојузниот орган на организацијата, заедницата или здружението, односно во работната заедница од член 2 на овој закон.

Член 8

Заради вршење на својата функција, Сојузниот општествен правобранител на самоуправувањето има право во сојузниот орган, во сојузниот орган на организацијата, заедницата и здружението, односно во работната заедница од член 2 на овој закон непосредно од работните луѓе, односно непосредно од наведените органи да се известува за остварувањето на самоуправните права на работните луѓе и за заштитата на општествената сопственост.

За иста цел Сојузниот општествен правобранител на самоуправувањето има право да врши увид во дејноста и документацијата на сојузните органи, сојузните органи на организациите, заедниците и здруженијата, односно на работните заедници од член 2 на овој закон, како и право да бара од нив да му достават потребни известувања и податоци, односно да му ги достават на увид самоуправните акти, ако дејноста, документацијата, известувањето и податоците се од значење за заштита на самоуправните права на работните луѓе и на општествената сопственост.

Член 9

Сојузниот општествен правобранител на самоуправувањето соработува со општествените правобранители на самоуправувањето во републиките и автономните покраини по прашањата од интерес за остварување на општествената заштита на самоуправните права на работните луѓе и на општествената сопственост.

Член 10

Сојузниот општествен правобранител на самоуправувањето му поднесува на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, на негово барање или по своја иницијатива, извештај за состојбата, појавите и проблемите, како и мислења и предлози во областа на заштитата на самоуправните права на работните луѓе и на општествената сопственост.

Сојузниот општествен правобранител на самоуправувањето ја известува јавноста за состојбата и појавите во областа на заштитата на самоуправните права на работните луѓе и на општествената сопственост, што се од интерес за општествената заедница.

Член 11

Во писменото општење со работниците и со другите граѓани, со организациите, заедниците, здруженијата и органите, што имаат живееалните, односно седиште на територијата на која, врз основа на закон односно статут на соодветната општествено-политичка заедница, во службена употреба е јазикот на определена народност, Сојузниот општествен правобранител на самоуправувањето употребува јазик и писмо во согласност со начелото на рамноправноста на јазиците и писмата на народите на Југославија.

Во писменото општење со работниците и со други граѓани, со организациите, заедниците, здруженијата и органите, што имаат живеалиште, односно седиште на територијата на која, врз основа на закон односно статут на соодветната општествено-политичка заедница, во службена употреба е јазикот на определена народност, Сојузниот општествен правобранител на самоуправувањето ги употребува јазикот и писмото на народноста на кое му се обрнал работникот, граѓанинот, организацијата, заедницата, здружението, односно органот.

Член 12

Сојузниот општествен правобранител на самоуправувањето е самостоен во вршењето на својата функција и е одговорен за нејзиното вршење.

За дејноста на Сојузниот општествен правобранител на самоуправувањето расправа Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Член 13

Сојузниот општествен правобранител на самоуправувањето се именува од Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија за време од осум години.

Сојузниот општествен правобранител на самоуправувањето се именува на предлог од Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Југославија од редот на општествено-политичките и други јавни работници, што го познаваат системот на самоуправувањето.

Член 14

Сојузниот општествен правобранител на самоуправувањето при стапувањето на должност дава свечена изјава пред претседателот на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, во текстот што ќе го утврди Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Член 15

Сојузниот општествен правобранител на самоуправувањето ужива имунитет како и делегатот во Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Член 16

Сојузниот општествен правобранител на самоуправувањето се разрешува од должност и пред истекот на времето за кое е именуван, ако сам побара

да биде разрешен, ако биде осуден за кривично дело на казната лишување од слобода, или ако трајно ја загуби работната способност за вршење на својата функција.

Ако сојузниот општествен правобранител на самоуправувањето побара да биде разрешен од должноста, а Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија за тоа не донесе одлука во рок од три месеци од денот на поднесувањето на барањето, се смета дека со истекот на тој рок е разрешен од должноста.

Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, на своја иницијатива, или на предлог од Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Југославија може да го разреши од должноста сојузниот општествен правобранител на самоуправувањето и пред истекот на времето за кое е именуван, ако се утврди дека морално-политички е неподобен за вршење на својата функција.

Ако против сојузниот општествен правобранител на самоуправувањето е поведена кривична постапка, Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија може да одлучи тој да не ја врши должноста додека трае таа постапка.

Член 17

По истекот на времето за кое е именуван, како и во случај на разрешување пред истекот на тоа време, сојузниот општествен правобранител на самоуправувањето не може да биде повторно именуван на истата функција.

Член 18

Сојузниот општествен правобранител на самоуправувањето може да има еден или повеќе заменици и помошници.

Бројот на замениците на сојузниот општествен правобранител на самоуправувањето го определува Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Заменикот и помошникот вршат работи од делокругот на Сојузниот општествен правобранител на самоуправувањето, што ќе ги определи сојузниот општествен правобранител на самоуправувањето.

Пред судовите и другите органи, самоуправните организации, заедници и здруженија, заменикот ги има овластувањата што му припаѓаат на сојузниот општествен правобранител на самоуправувањето, а помошникот овластувањата што ќе му ги определи сојузниот општествен правобранител на самоуправувањето.

Кога сојузниот општествен правобранител на самоуправувањето е спречен или отсутен, него го застапува заменикот. Ако сојузниот општествен правобранител на самоуправувањето има повеќе заменици, тогаш него го застапува заменикот што ќе го определи тој.

Одредбите од чл. 13 до 17 од овој закон важат и за замениците на сојузниот општествен правобранител на самоуправувањето.

Член 19

Помошникот на сојузниот општествен правобранител на самоуправувањето го поставува и го разрешува од должноста сојузниот општествен правобранител на самоуправувањето за време од четири години.

По истекот на времето за кое е поставен, помошникот на сојузниот општествен правобранител на самоуправувањето може да биде повторно поставен на истата функција.

Помошникот на сојузниот општествен правобранител на самоуправувањето може да биде разрешен од должноста и пред истекот на времето за кое е поставен од причините наведени во член 16 ст. 1 и 3 од овој закон.

Член 20

Врз работниците на работната заедница на Сојузниот општествен правобранител на самоуправувањето се применуваат прописите што важат за работниците во органите на сојузната управа, ако со овој закон не е определено поинаку.

Преведувачките, сметководствените и други определени работи на Сојузниот општествен правобранител на самоуправувањето ги вршат, врз основа на договор, соодветни служби на сојузните органи.

Член 21

Сојузниот општествен правобранител на самоуправувањето има секретар што врши определени работи на управата.

За секретар може да биде поставен дипломиран правник што има потребно искуство во вршењето на соодветни работи.

Сојузниот општествен правобранител на самоуправувањето може врз секретарот да го пренесе вршењето на работите на управата, освен работите од чл. 22 до 25 од овој закон.

Член 22

Сојузниот општествен правобранител на самоуправувањето, во согласност со актот за систематизација на работните места и со самоуправните општи акти за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд, врши распоред на работниците на работни места во службата, односно им доделува во работата определени работи и им дава потребни упатства за работа.

Член 23

Сојузниот општествен правобранител на самоуправувањето донесува акт за систематизацијата на работните места во работната заедница.

Решение за поставување на работниците на работни места како и за нивното разрешување донесува сојузниот општествен правобранител на самоуправувањето врз основа на законот, актот за систематизација на работните места и самоуправните општи акти.

Член 24

Општите акти за меѓусебните односи во работата на работниците на работните места од член 20 став 1 и член 21 од овој закон, како и општите акти за распределба на нивниот личен доход и на средствата за заедничка потрошувачка ги донесува работната заедница во согласност со сојузниот општествен правобранител на самоуправувањето.

Член 25

Правила за внатрешното работење на Сојузниот општествен правобранител на самоуправувањето донесува сојузниот општествен правобранител на самоуправувањето, по прибавено мислење од работната заедница.

Член 26

Средства за работа на Сојузниот општествен правобранител на самоуправувањето се обезбедуваат во буџетот на федерацијата.

Член 27

Сојузниот општествен правобранител на самоуправувањето има печат што содржи грб на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и текст: „Социјалистичка Федеративна Република Југославија — Сојузен општествен правобранител на самоуправувањето“ на јазиците на народите на Југославија.

Член 28

Седиштето на Сојузниот општествен правобранител на самоуправувањето е во Белград.

На зградата во која се работните простории на Сојузниот општествен правобранител на самоуправувањето мора да биде истакнат неговиот назив.

Член 29

Во поглед на положбата, правата и должностите на Сојузниот општествен правобранител на самоуправувањето се применуваат соодветните одредби од сојузниот закон за општествениот правобранител на самоуправувањето, ако со овој закон не е определено поинаку.

Член 30

Додека не се формира работната заедница на Сојузниот општествен правобранител на самоуправувањето од најмалку пет работници, одлука за поставувањето на работниците на работни места, предвидена со актот за систематизација на работните места, донесува непосредно сојузниот општествен правобранител на самоуправувањето, без конкурс.

Додека не се донесат општите акти од член 24 на овој закон, соодветни прашања привремено уредува сојузниот општествен правобранител на самоуправувањето.

Член 30

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

540.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНИТЕ УСЛОВИ ЗА ПРИВРЕМНО ВРАБОТУВАЊЕ И ЗА ЗАШТИТАТА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ГРАЃАНИ НА РАБОТА ВО СТРАНСТВО

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за основните услови за привремено вработување и за заштитата на југословенските граѓани на работа во странство, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 18 јули 1975 година.

ПР бр. 409

18 јули 1975 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Киро Глигоров, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНИТЕ УСЛОВИ ЗА ПРИВРЕМНО ВРАБОТУВАЊЕ И ЗА ЗАШТИТАТА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ГРАЃАНИ НА РАБОТА ВО СТРАНСТВО

Член 1

Во Законот за основните услови за привремено вработување и за заштитата на југословенските граѓани на работа во странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/73 и 11/74) во член 4 по став 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„Ако организацијата на здружениот труд од став 1 на овој член изведува инвестициони работи во странство заедно со организација на здружениот

труд — свој домашен кооперант која не е регистрирана за вршење на надворешнотрговски промет, организацијата на здружениот труд — домашен кооперант во поглед на упатувањето работници на работа во странство ги има истите права и обврски според овој закон, како и организацијата на здружениот труд што склучила договор за изведување на инвестициони работи во странство“.

Досегашниот став 2 станува став 3.

Член 2

Во член 5 став 3 се брише.

Досегашниот став 4 станува став 3.

Член 3

Во член 18 по став 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„Организацијата на здружениот труд од член 4 став 1 на овој закон може за време на изведувањето на инвестициони работи во странство да прими на работа југословенски граѓани на кој му престанала работата кај странски работодавец, ако тој се здобива со својство на работник во здружениот труд на неопределено време.“

Досегашните ст. 2 и 3 стануваат ст. 3 и 4.

Член 4

Во член 19 по став 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„Ако организацијата на здружениот труд изведува инвестициони работи во странство со организација на здружениот труд — свој домашен кооперант, должна е во рокот од став 1 на овој член, покрај договорот од тој став, да достави и договор за кооперација за изведување на договорените инвестициони работи во странство.“

Досегашниот став 2 станува став 3.

Член 5

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

541.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИМЕНУВАЊЕ НА ПРОПИСИТЕ И ЗА РЕШАВАЊЕ НА СУДИРИТЕ НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОДНОСНО ПОКРАИНСКИТЕ ЗАКОНИ ВО ОБЛАСТА НА ДАНОЦИТЕ, ПРИДОНЕСИТЕ И ТАКСИТЕ

Се прогласува Законот за применување на прописите и за решавање на судирите на републичките односно покраинските закони од областа на даноците, придонесите и таксите што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 18 јули 1975 година.

ПР бр 408

18 јули 1975 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Киро Глигоров, с. р.

ЗАКОН**ЗА ПРИМЕНУВАЊЕ НА ПРОПИСИТЕ И ЗА РЕШАВАЊЕ НА СУДИРИТЕ НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОДНОСНО ПОКРАИНСКИТЕ ЗАКОНИ ВО ОБЛАСТА НА ДАНОЦИТЕ, ПРИДОНЕСИТЕ И ТАКСИТЕ****I. Општи одредби****Член 1**

Со овој закон се определуваат општествено-политичките заедници и самоуправните интересни заедници, според чии прописи односно одлуки и во чија корист се плаќаат даноците и придонесите од личните доходи, односно од приходите на работниците и граѓаните, и се уредува решавањето на судирите на републички односно покраински закон со законите на другите републики односно на автономните покраини во областа на даноците, придонесите и таксите.

Член 2

Одредбите на овој закон се применуваат и врз даноците, придонесите и таксите што ги плаќаат граѓански правни лица, како и врз даноците, придонесите и таксите што се плаќаат од приходите што ќе ги остварат странски лица во Југославија ако со важечките прописи или со меѓудржавните, односно меѓународните договори не е определено поинаку.

Член 3

Како личен доход на работник, во смисла на овој закон, се подразбира дел од доходот што му припаѓа на работникот за задоволување на неговите лични, заеднички и општи општествени потреби.

Како личен доход во смисла на овој закон, се подразбира и личниот доход што работниот човек ќе го оствари со лична работа самостојно во вид на занимање или со самостојна лична работа со средства во сопственост на граѓанин.

Како приходи на граѓани се подразбираат, во смисла на овој закон, приходот остварен по основ на имот и имотни права, вкупниот годишен приход на граѓаните, приходот што странско лице го остварува во Југославија, како и поединечно остварениот приход на граѓаните и на граѓанските правни лица кај корисниците на општествени средства.

Член 4

Како даноци и придонеси од личните доходи, односно од приходите на работниците и граѓаните се подразбираат сите даноци и придонеси што според прописите за нивното воведување се плаќаат од личните доходи, односно од приходите на работниците и граѓаните.

II. Даноци од личните доходи, односно од приходите на работниците и граѓаните**Член 5**

Даноците од личните доходи, односно од приходите на работниците и граѓаните се плаќаат според прописите и во корист на општествено-политичката заедница на чија територија живее работникот или граѓанинот.

Член 6

За плаќање на даноците од личните доходи, односно од приходите на работниците и граѓаните, како територија на општествено-политичката заедница на која живее работникот или граѓанинот се смета, во смисла на овој закон, територијата на општествено-политичката заедница на која е живеалиштето на работникот или граѓанинот, ако со овој закон не е определено поинаку.

Ако живеалиштето на работникот, односно на граѓанинот и живеалиштето на членовите на неговото семејство не се на територијата на иста општествено-политичка заедница, како територија на опште-

ствено-политичката заедница на која живее работникот или граѓанинот се смета, во смисла на овој закон, територијата на општествено-политичката заедница на која е живеалиштето на членовите на семејството на работникот или граѓанинот.

Како членови на семејство, во смисла на овој закон, се сметаат брачниот другар, децата, родителите, усвоеникот и усвоителот што работникот односно граѓанинот е должен да ги издржува според законот и ги издржува.

По исклучок од одредбите на ст. 1 и 2 од овој член, за плаќање даноци од личните доходи што граѓанинот ќе ги остварува самостојно со лична работа со средства за труд во сопственост на граѓанин, како територија на општествено-политичката заедница на која живее граѓанинот се смета, во смисла на овој закон, територијата на општествено-политичката заедница на која се наоѓа деловната просторија во која граѓанинот ја врши својата дејност.

Член 7

Даноците на поединечно остварени приходи на граѓани, што му се пресметуваат при исплатата на тие приходи на граѓанинот, се плаќаат според прописите и во корист на општествено-политичката заедница на чија територија е живеалиштето на граѓанинот.

Член 8

Даноците на приходите што ги плаќаат странски лица и граѓански правни лица, се плаќаат според прописите и во корист на општествено-политичката заедница на чија територија е приходот остварен.

Како територија на општествено-политичката заедница на која е остварен приходот, во смисла на став 1 од овој член, се подразбира територијата на општествено-политичката заедница на која се наоѓа седиштето на основната организација на здружениот труд, седиштето на деловната единица, на друг корисник на општествени средства, на граѓанско правно лице, односно на граѓанин што врши исплата на приходите (во понатамошниот текст: исплатувач).

Член 9

За плаќање на данокот од вкупниот приход на граѓани, како територија на која живее граѓанинот се смета територијата на општествено-политичката заедница на која граѓанинот има живеалиште.

Ако обврзникот на данок од вкупниот приход на граѓани го смени живеалиштето, се смета дека живеел на територијата на оваа општествено-политичка заедница на која во текот на годината најдолго време имал живеалиште.

За плаќање на данокот од вкупниот приход на граѓани, како територија на која странско физичко лице живее се смета територијата на општествено-политичката заедница на која тоа лице има живеалиште или привремен престој, според прописите за движењето и престојот на странци во Југославија.

Член 10

Обврзникот на данок од личниот доход од земјоделска дејност што има земјиште на територијата на општествено-политичката заедница на која е неговото живеалиште како и земјиште на територија на друга општествено-политичка заедница, плаќа данок од личниот доход од земјоделска дејност според прописите и во корист на онаа општествено-политичка заедница на чија територија е неговото живеалиште.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, ако обврзникот на данок од личниот доход од земјоделска дејност нема земјиште на територијата на општествено-политичката заедница на која му е живеалиштето, плаќа данок од личниот доход од земјоделска дејност според прописите и во корист на општествено-политичката заедница на чија територија се наоѓа земјиштето.

III. Придонеси од личните доходи на работниците и граѓаните

Член 11

Придонесите од личните доходи, односно приходите на работниците и граѓаните се плаќаат според одлуката и во корист на самоуправната интересна заедница која на работникот и граѓанинот или на членовите на нивното семејство им обезбедува задоволување на потребите и интересите, односно користење на услугите за кои се плаќаат тие придонеси.

Член 12

Придонесите од личните доходи, односно приходите на работниците и граѓаните за здравствено осигурување, за пензиско и инвалидско осигурување, за додаток на деца и за вработување, се плаќаат според одлука и во корист на самоуправната интересна заедница што се наоѓа на територијата на општествено-политичката заедница на која работникот има посторано место на вработување, односно на која граѓанинот трајно ја врши дејноста.

Како постојано место на вработување, во смисла на овој закон, се подразбира територијата на општествено-политичката заедница на која се наоѓа седиштето на основната организација на здружениот труд во која работникот стекнал својство на работник во здружениот труд, односно на која граѓанинот, со кого работникот склучил договор за вработување, трајно ја врши дејноста.

Придонесите од личниот доход за здравствено и за старосно осигурување на земјоделците се плаќаат според одлука и во корист на самоуправната интересна заедница што се наоѓа на територијата на општествено-политичката заедница надлежна за утврдување на даноците од личните доходи од земјоделска дејност.

Член 13

Придонесите од личните доходи, односно приходите на работниците и граѓаните на самоуправните интересни заедници, освен придонесите од член 12 на овој закон, се плаќаат според одлука и во корист на самоуправните интересни заедници што се наоѓаат на територијата на општествено-политичката заедница на која работникот, односно граѓанинот има живеалиште.

Ако живеалиштето на работникот, односно граѓанинот и живеалиштето на членовите на неговото семејство не се на територијата на иста општествено-политичка заедница, придонесите од став 1 на овој член се плаќаат според одлука и во корист на онаа самоуправна интересна заедница што се наоѓа на територијата на општествено-политичката заедница на која членовите на семејството на работникот, односно граѓанинот имаат живеалиште.

IV. Решавање на судирите на републичкиот, односно покраинскиот закон со законите на другите републики, односно автономни покраини во областа на даноците, придонесите и таксите

Член 14

Во поглед на данокот на неподвижен имот и имотни права на недвижности, данокот на приходите од неподвижен имот и имотни права на недвижности, и данокот на промет на недвижности и права на недвижности, важат прописите на републиката, односно автономната покраина на чија територија се наоѓа неподвижниот имот.

Во поглед на данокот на подвижен имот и данокот на приходи од подвижен имот, имотните и другите права на подвижен имот, важат прописите на републиката, односно на автономната покраина на чија територија граѓанинот — обврзник на тие даноци има живеалиште.

Член 15

Основна организација на здружениот труд што трајно врши дејност на територија на повеќе републики, односно автономни покраини, во поглед на даноците и придонесите од доходот на основната организација на здружениот труд е должна да ги применува прописите што важат на територијата на секоја република, односно автономна покраина на чија територија основната организација на здружениот труд трајно врши дејност, односно да ги применува одлуките на самоуправната интересна заедница која на таа организација или на работниците на таа организација им обезбедува задоволување на потребите и интересите, односно користење на услугите за кои се плаќаат придонесите на таа самоуправна интересна заедница.

Член 16

Како трајно вршење дејност на основна организација на здружениот труд, во смисла на член 15 од овој закон, се подразбира вршењето дејност на територија на една република, односно автономна покраина во траење од најмалку шест месеци непрекинато, како и вршењето на сезонска дејност во траење од најмалку три месеци непрекинато, односно и до три месеци ако истата сезонска дејност се врши секоја година во исто место и на територија на иста република, односно автономна покраина.

Член 17

Како самоуправна интересна заедница што на основната организација на здружениот труд од член 15 на овој закон или на работниците на таа организација им обезбедува задоволување на потребите и интересите, односно користење на услугите, за кои се плаќаат придонеси од доходот на основната организација на здружениот труд, се подразбира онаа самоуправна интересна заедница што се наоѓа на територијата на републиката, односно автономната покраина на која основната организација на здружениот труд трајно врши дејност.

Како самоуправна интересна заедница што на основните организации на здружениот труд на територии на повеќе републики, односно автономни покраини, или на работниците на тие организации им обезбедува задоволување на потребите и интересите, односно користење на услугите за кои се плаќаат придонеси од доходот, се подразбира онаа самоуправна интересна заедница што врши дејност на територии или на делови од територии на повеќе републики, односно автономни покраини на кои основните организации на здружениот труд трајно вршат дејност.

По исклучок од одредбите на ст. 1 и 2 од овој член, како самоуправна интересна заедница што на основната организација на здружениот труд или на работниците на таа организација им обезбедува задоволување на потребите и интересите, односно користење на услугите во областа на здравственото осигурување, пензиското и инвалидското осигурување, додатокот на деца и вработувањето, се подразбира онаа самоуправна интересна заедница што се наоѓа на територијата на републиката, односно автономната покраина на чија територија се наоѓа седиштето на основната организација на здружениот труд.

Член 18

Во поглед на таксите важат прописите на републиката, односно на автономната покраина на чија територија се наоѓа седиштето на органот, односно организацијата на општествено-политичката заедница за чија работа се плаќа таксата или на чија територија се користи услугата.

Член 19

Ако основната организација на здружениот труд во своето книговодство располага со податоци за пресметување на вкупниот приход и доход за дел од дејноста што трајно ја врши на територија на одделна република, односно автономна покраина, податоците за пресметување на даноците и придонесите од доходот според член 15 на овој закон може да ги утврди врз основа на пресметката на доходот остварен на територијата на таа република, односно автономна покраина.

Основната организација на здружениот труд што не располага со податоците од став 1 на овој член, ги пресметува даноците и придонесите од доходот на основната организација на здружениот труд врз основа на дел од доходот што е сразмерен на учеството на исплатените лични доходи на работниците што вршат дејност на територијата на таа република, односно автономна покраина во вкупен износ на исплатените лични доходи во основната организација на здружениот труд во периодот за кој се утврдува доходот.

V. Други одредби

Член 20

Даноците и придонесите од чл. 6 и 11 на овој закон, што работниците ги плаќаат од личните доходи и даноците на приходите на граѓаните од чл. 7 и 8 на овој закон, што се плаќаат при исплата на личните доходи, односно приходите, ги пресметува, запира и уплатува исплатувачот.

Даноците и придонесите од личните доходи и приходите на граѓаните, освен даноците од став 1 на овој член, ги плаќа граѓанинот — обврзник на даноци.

Член 21

Работникот, односно граѓанинот е должен на исплатувачот, што од негово име ги пресметува, запира и уплатува даноците и придонесите од личните доходи, односно приходите, да му даде податоци за своето живеалиште, односно за живеалиштето на членовите на своето семејство.

Член 22

Прописите на општествено-политичките заедници, односно одлуките на самоуправните интересни заедници врз основа на кои се врши пресметување, запирање и уплатување на даноците и придонесите од доходот на основните организации на здружениот труд, односно од средствата на работните заедници и даноците и придонесите од личните доходи, односно приходите на работниците и граѓаните, задолжително се објавуваат во службените гласила на начинот што тие да бидат достапни за сите субјекти на користење.

Начинот на објавување на прописите од став 1 на овој член ќе се утврди со договор на општествено-политичките заедници и самоуправните интересни заедници во републиката, односно во автономната покраина.

Член 23

Одредбите од овој закон согласно се применуваат и врз работните заедници што вршат работи за организациите на здружениот труд, врз земјоделските и други задруги, деловните здруженија, банките, заедниците на осигурувањето, самоуправните интересни заедници и други самоуправни организации и заедници и нивни здруженија, општествено-политичките организации и други општествени организации, здруженијата на граѓани, органите на општествено-политичките заедници и врз други организации и заедници.

VI. Казнени одредби

Член 24

Со парична казна од 5.000 до 50.000 динари ќе се казни за прекршок основна организација на здружениот труд или друго општествено правно лице, освен орган на општествено-политичка заедница:

— ако не ги примени прописите што важат на територијата на општествено-политичката заедница на која таа трајно врши дејност односно не ја примени одлуката на самоуправната интересна заедница што на организацијата или на работниците на таа организација им обезбедува задоволување на потребите и интересите, односно користење на услугите (член 15);

— ако податоците за пресметување на даноците и придонесите од доходот не ги утврди врз основа на пресметката на доходот остварен на територијата на републиката, односно автономната покраина за делот на дејноста што ја врши трајно на територијата на таа република, односно автономна покраина или ако не изврши пресметка на даноците и придонесите од доходот врз основа на делот на доходот што е сразмерен на учеството на исплатените лични доходи за работниците што вршат дејност на територијата на таа република, односно автономна покраина во вкупен износ на исплатените лични доходи во основната организација на здружениот труд во периодот за кој се утврдува доходот (член 19).

За прекршокот од став 1 на овој член ќе се казни со парична казна од 500 до 5.000 динари и одговорното лице во основната организација на здружениот труд или во друго општествено правно лице.

За прекршокот од став 1 на овој член ќе се казни со парична казна од 500 до 5.000 динари и одговорното лице во орган на општествено-политичката заедница.

Член 25

Со парична казна од 5.000 до 50.000 динари ќе се казни за прекршок правно лице — исплатувач ако ненавремено или неточно ги пресмета, запре или уплати даноците и придонесите од личните доходи и приходите на работниците и граѓаните (член 20).

За прекршокот од став 1 на овој член ќе се казни со парична казна од 500 до 5.000 динари и одговорното лице кај исплатувачот.

Со парична казна од 500 до 5.000 динари ќе се казни за прекршок граѓанинот-исплатувач ако ненавремено или неточно ги пресмета, запре или уплати даноците и придонесите од личните доходи и приходите на работниците и граѓаните (член 20 став 1).

VII. Преодни и завршни одредби

Член 26

Одредбите од чл. 15, 16, 17 и 19 на овој закон ќе се применуваат од 1 јануари 1975 година.

Член 27

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за регулирање на судирањата на републичките односно покраинските закони во областа на даноците, придонесите и таксите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 5/72), освен одредбите на чл. 5, 6 и 8 од тој закон што се однесуваат на даноците и придонесите од личните доходи од земјоделска дејност и од самостојно вршење на стопански и нестопански дејности, кои што остануваат во сила до 31 декември 1975 година.

Член 28

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

542.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОЛАГАЊЕ ДЕПОЗИТ ПРИ ИНВЕСТИЦИОНИ ВЛОЖУВАЊА ВО НЕСТОПАНСКИ И НЕПРОИЗВОДНИ ИНВЕСТИЦИИ

Се прогласува Законот за полагање депозит при инвестициони вложувања во нестопански и непроизводни инвестиции, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 18 јули 1975 година.

ПР бр 411
18 јули 1975 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Киро Глигоров, с. р.

ЗАКОН

ЗА ПОЛАГАЊЕ ДЕПОЗИТ ПРИ ИНВЕСТИЦИОНИ ВЛОЖУВАЊА ВО НЕСТОПАНСКИ И НЕПРОИЗВОДНИ ИНВЕСТИЦИИ

Член 1

Корисниците на општествени средства — инвеститори се должни за нестопанските и непроизводните инвестиции определени со овој закон, во периодот од 31 јули 1975 до 31 декември 1976 година, да пресметуваат и да го уплатуваат депозитот определен со овој закон на посебна сметка кај Службата на општественото книговодство во републиката односно во автономната покраина.

Корисниците на општествени средства — инвеститори — сојузните органи и организации депозитот од став 1 на овој член го уплатуваат на посебна сметка кај Народната банка на Југославија.

Основица за пресметување на депозитот од став 1 на овој член е вкупниот износ предвиден во инвестиционата програма, односно во претсметката за градежните објекти и опремата.

Ако износот предвиден во инвестиционата програма, односно во претсметката за градежните објекти и опремата се пречекори — основницата за пресметување на депозитот ја сочинуваат и износите на пречекорувањето.

Инвеститорите се должни да го обезбедат износот на депозитот, пред добивањето на одобрение за градење, на начинот на кој се врши обезбедување на средствата за инвестиционо вложување.

Член 2

Како ден на почеток на инвестиционо вложување се смета — при изградбата на градежни објекти — денот кога инвеститорот писмено ја известил Службата на општественото книговодство за започнувањето на градењето на објектот, односно изведувањето на работите, а при набавката на опрема — денот на склучувањето на договор за изработка, односно за купувањето на опремата.

Ако се пречекори износот предвиден во инвестиционата програма, односно во претсметка за градежните објекти и опремата — инвеститорот е дол-

жен износот на депозитот пресметан врз ова пречекорување да го уплати во рок од осум дена од денот на утврдувањето на пречекорувањето.

Член 3

Пресметувањето и уплатувањето на депозитот од член 1 на овој закон се врши пред да почне градењето, односно набавката по стапка од 50%.

Член 4

Како нестопански инвестиции, во смисла на овој закон, се сметаат сите инвестициони вложувања во нестопански дејности (област 8, 9 и 10 од Номенклатурата на дејностите).

Како непроизводни инвестиции во стопанските дејности, во смисла на овој закон, се сметаат сите инвестициони вложувања во трговската дејност, проектантската дејност, филмската дејност, во областа на банкарството и имотното осигурување, во дејноста на деловните здруженија, во изградбата на административно-управни згради и објекти на општествениот стандард, како и инвестиционите вложувања во изградба на сообраќајници и на придружните објекти врзани за сообраќајниците.

Член 5

Сојузниот извршен совет, врз основа на усогласените ставови со надлежните републички, односно покраински органи, ги утврдува критериумите и постапката за ослободување од обврските за полагање на депозитот од член 3 на овој закон.

Критериумите од став 1 на овој член ги утврдува Сојузниот извршен совет врз основа на утврдената економска политика и билансите за движењето на општата, заедничката и инвестиционата потрошувачка предвидена со плановите и со договорите на републиките и автономните покраини, а на предлог од надлежните органи на републиките и автономните покраини.

Врз основа на критериумите од став 2 на овој член, Сојузниот извршен совет донесува одлуки за ослободување од полагање на депозитот.

Член 6

Средствата уплатени според одредбите од овој закон на име депозит ќе им се вратат на депонентите — инвеститорите во рок од две години од денот на депонирањето.

Член 7

Врз основа на самоуправната спогодба склучена меѓу корисниците на општествени средства кои се должни да полагаат депозит според одредбите од овој закон средствата депонирани според одредбите од овој закон можат да се употребат за кредитирање на стопанските инвестиции во приоритетните објекти што ќе ги определат републиките и автономните покраини.

Член 8

Одредбите од овој закон не се однесуваат на инвестиционите вложувања во нестопански и непроизводни инвестиции започнати до денот на влегувањето во сила на овој закон.

Како започнати инвестиции, во смисла на одредбата од став 1 на овој член, се подразбираат нестопанските и непроизводните инвестиции за кои, до денот на влегувањето во сила на овој закон, е положен депозит или дадено ослободување од обврската за полагање депозит според одредбите од Законот за полагање депозит при инвестициони вложувања во нови нестопански и непроизводни инвестиции („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/71, 23/72, 71/72, 40/73 и 11/74), односно според прописите на републиките и автономните покраини во согласност со тој закон.

Член 9

Со парична казна од 50 000 до 200 000 динари ќе се казни за стопански престап корисникот на општествени средства — инвеститор, освен општествено-политичка заедница и државен орган, што не ќе го уплати депозитот во пропишаниот рок (чл. 1 до 3).

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни за стопански престап и одговорното лице кај корисникот на општествени средства — инвеститор со парична казна од 5.000 до 20 000 динари.

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни за стопански престап и одговорното лице во органот на општествено-политичка заедница или во друг државен орган со парична казна од 5.000 до 20.000 динари.

Член 10

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за полагање депозит при инвестициони вложувања во нови нестопански и непроизводни инвестиции („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/71, 23/72, 71/72, 40/73 и 11/74).

Член 11

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

543.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕТВОРАЊЕ НА КРАТКОРОЧНИТЕ КРЕДИТИ НА НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА СОЈУЗНИТЕ СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ ВО ДОЛГОРОЧЕН КРЕДИТ КОЈ ЌЕ ГО ОТПЛАТУВА ФЕДЕРАЦИЈАТА

Се прогласува Законот за претворање на краткорочните кредити на Народната банка на Југославија за финансирање на сојузните стокровни резерви во долгорочен кредит кој ќе го отплатува федерацијата, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 18 јули 1975 година.

ПР бр. 414
18 јули 1975 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Киро Глигоров, с. р.

ЗАКОН

ЗА ПРЕТВОРАЊЕ НА КРАТКОРОЧНИТЕ КРЕДИТИ НА НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА СОЈУЗНИТЕ СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ ВО ДОЛГОРОЧЕН КРЕДИТ КОЈ ЌЕ ГО ОТПЛАТУВА ФЕДЕРАЦИЈАТА

Член 1

Со овој закон се обезбедуваат трајни обртни средства во износ од 350.000.000 динари за финансирање на постојаните сојузни стокровни резерви.

Член 2

Средствата од член 1 на овој закон се обезбедуваат со претворање во долгорочен кредит на краткорочните кредити што Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи и Сојузната дирекција за резерви на индустриски производи ги користеле кај Народната банка на Југославија врз основа на мерките на кредитно-монетарната политика во 1974 година, во износ од 350.000.000 динари.

Член 3

За износот на средствата од член 2 на овој закон се задолжува федерацијата кај Народната банка на Југославија.

Долгот од став 1 на овој член федерацијата ќе ѝ го врати на Народната банка на Југославија во рок од 20 години, со камата според стапка од 1% годишно. Отплатување на долгот ќе се врши во еднакви годишни рати, со тоа што првата рата втасува за отплата на 1 декември 1978 година.

Член 4

Средствата за враќање на долгот од член 3 на овој закон се обезбедуваат во буџетот на федерацијата.

Член 5

Се овластува сојузниот секретар за финансии, во спогодба со сојузниот секретар за пазар и цени, од името на федерацијата да склучи со Народната банка на Југославија договор за задолжување на федерацијата за износот на средствата од член 2 на овој закон.

Член 6

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

544.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА И ЗА ЕДИНСТВЕНОТО МОНЕТАРНО РАБОТЕЊЕ НА НАРОДНИТЕ БАНКИ НА РЕПУБЛИКИТЕ И НА НАРОДНИТЕ БАНКИ НА АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ

Се прогласува Законот за дополнување на Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и на народните банки на автономните покраини, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 18 јули 1975 година.

ПР бр. 418
18 јули 1975 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Киро Глигоров, с. р.

ЗАКОН**ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАРОДНАТА
БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА И ЗА ЕДИНСТВЕНО-
ТО МОНЕТАРНО РАБОТЕЊЕ НА НАРОДНИТЕ
БАНКИ НА РЕПУБЛИКИТЕ И НА НАРОДНИТЕ
БАНКИ НА АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ****Член 1**

Во Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и на народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/72) во член 16 став 2 на крајот се додаваат записка и зборовите: „освен на банките специјализирани за кредитирање на извозот на кредит и за осигурување на извозните работи чии пласмани ги гарантира федерацијата против некомерцијални ризици, за кои тие мерки ги пропишува Народната банка на Југославија, во согласност со Сојузниот извршен совет“.

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

545.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

УКАЗ**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-
НЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДЕВИЗНО РАБОТЕЊЕ**

Се прогласува Законот за дополнение на Законот за девизно работење, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 18 јули 1975 година.

ПР бр. 417

18 јули 1975 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Киро Глигоров, с. р.

ЗАКОН**ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДЕВИЗНО
РАБОТЕЊЕ****Член 1**

Во Законот за девизно работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/72, 71/72 и 52/73) во член 81 по став 3 се додаваат два нови става, кои гласат:

„По исклучок од одредбите на ст. 1 и 2 на овој член, банките специјализирани за кредитирање на извозот на кредит и за осигурување на извозни работи чии пласмани ги гарантира федерацијата против некомерцијални ризици можат да вршат девизно-валутни работи, работи на платниот промет со странство и кредитни работи со странство.“

Сојузниот извршен совет може, по потреба, да пропише услови под кои банките од став 4 на овој член можат да вршат работи на платниот промет и кредитни работи со странство.“

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

546.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

УКАЗ**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-
НЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА КРЕДИТНИТЕ РАБО-
ТИ СО СТРАНСТВО**

Се прогласува Законот за дополненија на Законот за кредитните работи со странство, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 18 јули 1975 година.

ПР бр. 420

18 јули 1975 година

Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Киро Глигоров, с. р.

ЗАКОН**ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА КРЕДИТ-
НИТЕ РАБОТИ СО СТРАНСТВО****Член 1**

Во Законот за кредитните работи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/72 и 6/74) по член 24 се додава нов член 24а, кој гласи:

„По исклучок од одредбите на чл. 19 до 24 на овој закон, банките специјализирани за кредитирање на извозот на кредит и за осигурување на извозни работи чиишто пласмани ги гарантира федерацијата против некомерцијални ризици (во натамошниот текст: банки специјализирани за кредитирање на извозот на кредит и за осигурување на извозни работи), можат да земаат финансиски кредити во странство во рамките на девизниот биланс.“

Член 2

Во член 26 по став 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„По исклучок од одредбата на точка 1 став 1 од овој член, банките специјализирани за кредитирање на извозот на кредит и за осигурување извозни работи не се должни да полагаат динарски или девизни депозити ако користат кредити во странство и даваат гаранции за таквите кредити.“

Член 3

Во член 31 се додава нов став 2, кој гласи:

„Народната банка на Југославија може да дава гаранции на кредитите од член 24а на овој закон што ги користат банките специјализирани за кредитирање на извозот на кредит и за осигурување на извозни работи — врз основа на одлука на Сојузниот извршен совет, што Советот ја донесува во согласност со извршните совети на републиките и извршните совети на автономните покраини. Износот до кој Народната банка на Југославија може да ги дава тие гаранции и намената на кредитите ги утврдува за секоја година Соборот на републиките“

и покраините на Собранието на СФРЈ во рамките на девизниот биланс.“

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

547.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОДАНОЧУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ ВО ПРОМЕТОТ

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за оданочување на производи и услуги во прометот, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 18 јули 1975 година.

ПР бр. 415

18 јули 1975 година
Белград

Претседател
на Републиката,

Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Киро Глигоров, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОДАНОЧУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ ВО ПРОМЕТОТ

Член 1

Во Законот за оданочување на производи и услуги во прометот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/72, 55/72 и 28/73), во Тарифата на основниот данок на промет, што е составен дел од тој закон во тар. број 4 уводната реченица се менува и гласи: „На прометот на алкохолни пијачки се плаќа основен данок на промет на производи, и тоа:“.

Во точка 4 зборот: „вештачка“ и зборовите: „и природна ракија, вклучувајќи и вињак“, се бришат. Во забелешката во точ. 3 и 6 став 2 се бришат. Точка 7 од забелешката се менува и гласи:

„7. Основен данок на промет на производи според овој тар. број не се плаќа на прометот на природно вино, како и на прометот на јаболкова ракија, на медицински вина и медовина ако тие производи се добиени со природно алкохолно вриење без додаток на други материјали и примеси.“

Како природно вино од овој тар. број се сметаат и пенливи вина, вклучувајќи и вино од типот „бисер“ и природни десертни вина.

Како природно вино од овој тар. број не се сметаат специјалните вина (десертни вина, освен оние од став 2 на оваа точка, ликерски и ароматизирани вина).

Со прописот донесен врз основа на член 58 од овој закон поблиску се определуваат производитите што во смисла на овој тар. број се сметаат како природно вино.“

2) Во тар. број 5 во точка 1 бројот: „14“ се заменува со бројот: „30“.

Во точка 4 од забелешката по зборовите: „податоци за“ се додаваат зборовите: „произведените и“.

Точка 8 од забелешката се менува и гласи:

„8 На вински дестилат што под условите од оваа забелешка ги набавуваат производителските организации на здружениот труд како полупроизвод, односно како репродукционен материјал исклучиво за производство на алкохолни пијачки, не се плаќа данок на промет на производи.“

На вински дестилат со јачина над 55 vol% алкохол што се употребува за други цели, освен за целите од став 1 на оваа точка, се плаќа данок по стапките одредени во точка 1, односно 2 од наменувањето на овој тарифен број.

На вински дестилат со јачина под 55 vol% алкохол се плаќа данок по стапката од точка 4 на тар. број 4 од Тарифата, освен кога се троши за целите од став 1 на оваа точка.“

Член 2

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

548.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИНТЕРЕСНАТА ЗАЕДНИЦА ЗА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА И УПРАВУВАЊЕ СО СТАНОВИТЕ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И ФУНКЦИОНЕРИТЕ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ

Се прогласува Законот за Интересната заедница за станбена изградба и управување со становите за потребите на работниците и функционерите на сојузните органи, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 18 јули 1975 година.

ПР бр. 413

18 јули 1975 година
Белград

Претседател
на Републиката,

Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Киро Глигоров, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИНТЕРЕСНАТА ЗАЕДНИЦА ЗА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА И УПРАВУВАЊЕ СО СТАНОВИТЕ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И ФУНКЦИОНЕРИТЕ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ

И. Заедница на домувањето

Член 1

Заради станбена изградба и управување со станбените згради, со становите како посебни делови на згради, деловните простории и со гаражите во станбените згради, освен со станбениот фонд на Југословенската народна армија (во понатамошниот текст: станбен фонд на сојузните органи) и заради остварување на правото на самоуправање на функционерите, работниците во сојузните органи и на корисниците на становите, во станбената изградба и управувањето со станбениот фонд на сојузните органи, се основа Интересна заедница за станбена изградба и управување со становите за потребите на работниците и функционерите на сојузните органи (во понатамошниот текст: Заедница на домувањето).

Член 2

Заедницата на домувањето има својство на правно лице.

Седиштето на Заедницата на домувањето е во Белград.

Член 3

Станбениот фонд на сојузните органи го сочинуваат станбените згради, становите како посебни делови на згради, како и деловните простории и гаражи во станбените згради (во понатамошниот текст: недвижности), што се изградени или прибавени со средства на буџетот на Федерацијата, со средства на заедничката потрошувачка на работните заедници во сојузните органи, со средства на амортизацијата и со средства остварени од недвижности, како и со средства остварени по друг основ.

Станбениот фонд на сојузните органи го сочинуваат и станарините и закупнините од недвижностите од став 1 на овој член и други средства.

Член 4

Носител на правата во поглед на располагањето, користењето и управувањето со станбениот фонд на сојузните органи е Социјалистичка Федеративна Република Југославија (член 3).

Со станбениот фонд на сојузните органи располага Сојузниот извршен совет, под условите и на начинот што се утврдени со сојузен закон.

Член 5

Дејности, односно работи од посебен општествен интерес, што ги врши Заедницата на домувањето се програмирањето и организирањето на станбената изградба, како и управувањето и одржувањето на недвижности.

Член 6

Заедницата на домувањето е должна, по истекот на секоја година, а најдоцна до 31 март на наредната година за претходната година, да им достави на Сојузниот извршен совет и на Сојузниот секретаријат за правосудство и организација на сојузната управа, на работните заедници во сојузните органи и на собирите на станарите, извештај за своето работење и завршна сметка.

Заедницата на домувањето им доставува на Сојузниот извршен совет и на Сојузниот секретаријат за правосудство и организација на сојузната управа, на нивно барање, и други извештаи во врска со нејзино работење.

Член 7

Надзор над законитоста на работата на Заедницата на домувањето врши Сојузниот извршен совет.

Член 8

Стручните работи за потребите на Заедницата на домувањето ги врши службата што ја формира Заедницата на домувањето или организацијата со која Заедницата на домувањето ќе склучи договор, ако Сојузниот извршен совет не определи поинаку.

Стручни работи, во смисла на став 1 од овој член, се: наплатувањето на станарини и закупнини, инвестиционото и тековното одржување на станбениот фонд на сојузните органи, работите во врска со станбената изградба и водењето евиденција за станбениот фонд на сојузните органи.

II. Органи на Заедницата на домувањето**Член 9**

Со Заедницата на домувањето управува Собранието на Заедницата на домувањето.

Собранието на Заедницата на домувањето има извршен орган.

Во Заедницата на домувањето се формира орган на самоуправни контрола, чиешто права, должности и одговорности се уредуваат со статутот на Заедницата на домувањето.

Член 10

Собранието на Заедницата на домувањето (во понатамошниот текст: собранието) е највисок орган на управувањето со Заедницата на домувањето.

Заради остварување на задачите од член 1 на овој закон, собранието:

1) донесува програма за станбена изградба за потребите на работниците и функционерите на сојузните органи и се грижи за спроведувањето на таа програма;

2) донесува, по прибавеното мислење од собирите на станарите, програма за инвестиционо одржување на станбените згради и на становите со кои управува и се грижи за спроведувањето на таа програма;

3) решава за височината на делот на средствата што се издвојува од станарините и закупнините за тековно одржување на станбените згради и становите со кои управува;

4) утврдува основи и мерила за определување на станарините и закупнините во станбените згради со кои управува;

5) го уредува начинот на наплатување на станарините и закупнините;

6) ги утврдува условите и постапката за надомест на делот на станарината на одделни категории корисници на становите;

7) организира здружување на средства за станбена изградба и го поттикнува вложувањето на личните средства за изградба на станови и штедење за стан;

8) го донесува статутот на Заедницата на домувањето;

9) го донесува финансискиот план и завршната сметка;

10) врши и други работи утврдени со сојузни прописи и со самоуправни спогодби на работните заедници во сојузните органи во врска со средствата на заедничката потрошувачка на тие работни заедници.

Програмите од точ. 1 и 2 на став 2 на овој член и одлуките од точ. 3 и 4 на став 2 на овој член собранието ги донесува по прибавената согласност на Сојузниот извршен совет.

Сојузниот извршен совет дава согласност на завршната сметка на Заедницата на домувањето.

Член 11

Статутот на Заедницата на домувањето го потврдува Сојузниот извршен совет.

Статутот и другите самоуправни општи акти на Заедницата на домувањето се објавуваат во „Службен лист на СФРЈ“.

Член 12

Собранието го сочинуваат делегати на работните заедници во сојузните органи, делегати на станарите и делегати на сојузните органи.

Со статутот на Заедницата на домувањето се утврдува бројот на делегатите во собранието, како и начинот на нивното делегирање.

Сојузниот извршен совет ги определува делегатите на сојузните органи во собранието.

Мнозинството делегати во собранието го сочинуваат делегатите на работните заедници во сојузните органи и делегатите на сојузните органи.

Делегатите се избираат, односно определуваат на време од четири години.

Член 13

Собранието избира извршен орган на собранието.

Извршниот орган на собранието ги спроведува одлуките на собранието и врши и други права и обврски утврдени со статутот на Заедницата на домувањето.

III. Дodelување на станови и давање во закуп на деловни простории

Член 14

Становите прибавени со средства на заедничката потрошувачка им ги даваат на работниците на користење работните заедници во сојузните органи.

Член 15

Станбените згради, становите и гаражите им ги доделува на функционерите Сојузниот извршен совет.

Сојузниот извршен совет им распределува на одделни сојузни органи, станбени згради, станови и гаражи, прибавени со средства на буџетот на федерацијата и со други средства, освен со средствата од член 14 на овој закон. Овие станбени згради, станови и гаражи им ги даваат на работниците на користење работните заедници во тие органи.

Ако станбените згради, становите и гаражите од ст. 1 и 2 на овој член се испразнат, нивната распределба ја врши Сојузниот извршен совет.

Член 16

Деловните простории во станбените згради ги дава во закуп Заедницата на домувањето.

IV. Права на станарите во управувањето со станбената зграда

Член 17

Станарите ги остваруваат правата на управување со станбена зграда според прописите на општествено-политичката заедница на чија територија се наоѓа станбената зграда, ако со овој закон не е определено поинаку.

Член 18

Во остварувањето на правата на управување со станбена зграда станарите:

- 1) одлучуваат за користење на делот на станарината што ѝ припаѓа на станбената зграда;
- 2) утврдуваат програма за тековно одржување на станбената зграда, во согласност со расположивите средства, и се грижат за нејзино спроведување;
- 3) се грижат станбените згради, становите и заедничките простории да се одржуваат во исправна состојба;
- 4) се грижат за уредувањето и одржувањето на земјиштето што се користи за потребите на станбената зграда;
- 5) се грижат за применувањето на прописите за куќниот ред;
- 6) го разгледуваат извештајот за работата на Заедницата на домувањето;
- 7) вршат и други работи утврдени со статутот.

Член 19

За секоја зграда се формира собир на станарите. По исклучок, еден собир на станарите може да се формира за две станбени згради или за повеќе станбени згради, ако со тоа се обезбедува поефикасно управување и одржување на тие згради.

Член 20

Станбена зграда, односно повеќе станбени згради за кои е формиран еден собир на станарите и еден куќен совет, имаат својство на правно лице во поглед на правата и обврските што им припаѓаат врз основа на овој закон и други прописи.

Член 21

Собир на станарите располага со средствата за тековно одржување на недвижностите.

Височината на средствата за тековно одржување на недвижностите ја определува во процент од на-

платените станарини и закупнини (член 10 став 2 точка 3) собранието секоја година.

Од средствата формирани на начинот од став 2 на овој член се исплатуваат и надоместите за вршење на настојничката служба и за одржувањето на чистотата во станбените згради.

Склучувањето на договори во врска со тековното одржување на недвижностите, вршењето исплати од средствата за тековното одржување на недвижностите и вршењето на други административни работи, собирот на станарите може да ѝ ги довери на службата, односно на организацијата од член 8 на овој закон.

Член 22

Собирот на станарите избира куќен совет.

Куќниот совет се грижи за спроведувањето на одлуките и заклучоците на собирот на станарите, врши контрола над работата на настојничкиот и работниците што работат врз одржување на чистотата во станбената зграда, и врши други работи што ќе му ги довери собирот на станарите.

V. Преседни и завршни одредби

Член 23

Ако во иста станбена зграда се наоѓаат станови, деловни и други простории што му припаѓаат на станбениот фонд на сојузните органи и станови, деловни простории и други простории што ѝ припаѓаат на друга интересна заедница, односите што настануваат во врска со управувањето и одржувањето на становите, деловните и другите простории во таа зграда, се уредуваат спогодбено меѓу тие заедници.

Ако во станбена зграда, покрај становите, деловните и другите простории со кои управува Заедницата на домувањето, се наоѓаат и станови, деловни и други простории чијшто сопственици се физички лица или граѓански правни лица, учеството за инвестиционо и тековно одржување што според прописите на надлежната општествено-политичка заедница го плаќаат тие лица, ѝ се плаќа на Заедницата на домувањето.

Член 24

Заедницата на домувањето ќе се конституира во рок од 60 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Сојузниот извршен совет ќе го определи бројот на делегатите и ќе го пропише начинот на делегирање на делегатите во првото собрание на Заедницата на домувањето.

Член 25

Одредбите од овој закон не се однесуваат на изградбата и управувањето со станбените згради, становите, деловните згради и деловните простории, што се користат за потребите на репрезентација или за сместување на странски дипломатски и конзуларни претставништва и на нивниот персонал во Југославија.

Начинот на управување со станбените згради, становите, деловните згради и деловните простории од став 1 на овој член го пропишува Сојузниот извршен совет.

Член 26

Организациите за управување, односно организации за стопанисување со станбените згради во општествена сопственост, што до денот на влегувањето во сила на овој закон управувале, односно стопански работеле со станбениот фонд на сојузните органи, ќе ѝ го предадат тој фонд на Заедницата на домувањето, на начинот утврден со Законот за работењето со станови во општествена сопственост чиј носител на правото на користење е федерацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), во рок од 30

дена од денот на конституирањето на Заедницата на домувањето.

Член 27

Поблиски прописи за спроведување на овој закон донесува Сојузниот извршен совет.

Член 28

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

549.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИНТЕРЕСНАТА ЗАЕДНИЦА ЗА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА И ЗА УПРАВУВАЊЕ СО СТАНОВИТЕ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА АКТИВНИТЕ ВОЕНИ ЛИЦА И ГРАЃАНСКИТЕ ЛИЦА ВО ВООРУЖЕНИТЕ СИЛИ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

Се прогласува Законот за Интересната заедница за станбена изградба и за управување со становите за потребите на активните воени лица и граѓанските лица во вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 18 јули 1975 година.

ПР број 412
18 јули 1975 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Киро Глигоров, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИНТЕРЕСНАТА ЗАЕДНИЦА ЗА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА И ЗА УПРАВУВАЊЕ СО СТАНОВИТЕ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА АКТИВНИТЕ ВОЕНИ ЛИЦА И ГРАЃАНСКИТЕ ЛИЦА ВО ВООРУЖЕНИТЕ СИЛИ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

Член 1

Заради учество на активните воени лица и на граѓанските лица на служба во вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија што користат станови од станбениот фонд на Југословенската народна армија (во понатамошниот текст: лица на служба во вооружените сили) во утврдувањето на програмата за станбена изградба, во управувањето со станбените згради и со становите од станбениот фонд на Југословенската народна армија (во понатамошниот текст: Станбениот фонд на ЈНА) и во утврдувањето на програмата за одржување на Станбениот фонд на ЈНА се основа Интересна заедница за станбена изградба и за управување со становите за потребите на активните воени лица и граѓанските лица на служба во вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија (во понатамошниот текст: Заедница на домувањето на ЈНА).

Станбениот фонд на ЈНА, во смисла на овој закон, го сочинуваат: станбените згради, становите

како посебни делови на станбени згради, како и деловните простории и гаражите што се наоѓаат во станбени згради или се во состав на станбени згради — кои претставуваат недвижности на ЈНА. Станбениот фонд на ЈНА го сочинуваат и паричните средства од станарините и закупнините.

Член 2

Заедницата на домувањето на ЈНА е единствена заедница на сите лица на служба во вооружените сили и на други лица што користат станбени згради и станови од Станбениот фонд на ЈНА (во понатамошниот текст: станарите).

Член 3

Дејности, односно работи на Заедницата на домувањето на ЈНА од посебен општествен интерес се управувањето со Станбениот фонд на ЈНА, одржувањето на Станбениот фонд на ЈНА и предлагањето на програма за станбена изградба за потребите на лицата на служба во вооружените сили.

Член 4

Заедницата на домувањето на ЈНА има својство на правно лице.

Седиштето на Заедницата на домувањето на ЈНА е во Белград.

Член 5

Заедницата на домувањето на ЈНА:

1) дава предлози во врска со утврдувањето на програмата за станбена изградба за потребите на лицата на служба во вооружените сили;

2) ги утврдува и спроведува програмите за тековно и инвестиционо одржување на станбените згради и на становите и за подобрување на условите за домување во становите од Станбениот фонд на ЈНА — кога спроведувањето на тие програми се обезбедува од средствата на Заедницата на домувањето на ЈНА;

3) го уредува тековното и инвестиционото одржување на станбените згради и на становите, ја определува височината на средствата што се издвојуваат за тие потреби и го определува делот на станарината што ѝ останува на станбената зграда;

4) ги уредува правата и должностите на работниците што работат врз тековното одржување на зградите од Станбениот фонд на ЈНА и на работниците што работат врз одржувањето на чистотата во тие згради;

5) ги утврдува основите и мерилата за определување на станарината и закупнината за деловните простории и гаражите и го уредува наплатувањето на станарината и закупнината;

6) ги утврдува условите за надомест на делот на станарината на одделни категории станари и постапка за остварување на тој надомест;

7) предлага услови за давање заем на лица на служба во вооружените сили за купување стан или семејна станбена зграда, односно за изградба на стан или семејна станбена зграда;

8) ја утврдува претсметката на приходите и расходите;

9) врши и други работи утврдени со овој закон и со статутот.

Програмата за станбена изградба за потребите на лицата на служба во вооружените сили и условите за давањето на заемот од точка 7 став 1 на овој член ги утврдува сојузниот секретар за народна одбрана.

Основите и мерилата за определувањето на станарината и закупнината од точка 5 став 1 на овој член и претсметката на приходите и расходите од точка 8 став 1 на овој член, Заедницата на домувањето на ЈНА ги утврдува во согласност со сојузниот секретар за народна одбрана.

Станарината и закупнината се определуваат согласно со политиката на определувањето на станарината и закупнината утврдена со меѓурепублички договор.

Член 6

Заедницата на домувањето на ЈНА има статут.

Со статутот на Заедницата на домувањето во ЈНА се уредуваат: правата и должностите на собранието и на неговите органи; условите и начинот на формирање на гарнизонски собранија и меѓугарнизонски собранија (нивната организација и извршните органи на управувањето, правата и должностите на тие собранија и на нивните извршни органи во управувањето со Станбениот фонд на ЈНА) како и други прашања значајни за дејноста на Заедницата на домувањето на ЈНА.

Статутот на Заедницата на домувањето на ЈНА го донесува собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА, а го потврдува сојузниот секретар за народна одбрана.

Статутот на Заедницата на домувањето на ЈНА се објавува во „Службен лист на СФРЈ“.

Член 7

Највисок орган на управувањето со Заедницата на домувањето на ЈНА е собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА.

Собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА го сочинуваат делегати на воените единици и на воените установи и делегати на станарите, што ги делегираат гарнизонските, односно меѓугарнизонските собранија на Заедницата на домувањето на ЈНА.

Со статутот на Заедницата на домувањето на ЈНА се утврдуваат бројот на делегатите и начинот на нивното делегирање.

Мандатот на делегатите во собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА трае четири години.

Собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА може да има извршни органи.

Член 8

Заради управувања со Станбениот фонд на ЈНА во еден или повеќе гарнизони се формираат гарнизонски собранија на Заедницата на домувањето на ЈНА.

Заради решавања на одделни прашања од заеднички интерес за повеќе гарнизонски собранија во врска со управувањето со Станбениот фонд на ЈНА, можат да се формираат меѓугарнизонски собранија.

Гарнизонските собранија ги сочинуваат делегати на воените единици и на воените установи и делегати на станарите, а меѓугарнизонските собранија ги сочинуваат делегати на гарнизонските собранија.

Член 9

Стручните работи за потребите на Заедницата на домувањето на ЈНА ги врши стручната служба што ја формира Сојузниот секретаријат за народна одбрана.

Член 10

Заедницата на домувањето на ЈНА може за работите на тековното одржување на Станбениот фонд на ЈНА да организира посебни работни заедници, или вршењето на тие работи да им го довери на организациите на здружениот труд специјализирани за тој вид дејност.

Односите меѓу Заедницата на домувањето на ЈНА и работните заедници од став 1 на овој член и односите на Заедницата на домувањето на ЈНА и организациите на здружениот труд што настануваат во врска со одржувањето на Станбениот фонд на ЈНА се уредуваат со договор.

Член 11

Заедницата на домувањето на ЈНА располага со средствата од наплатените станарини и закупини што остануваат по издвојувањето на амортизацијата.

Средствата од став 1 на овој член се користат особено за финансирање на тековното и инвести-

ционото одржување на Станбениот фонд на ЈНА и на работите на управувањето со Станбениот фонд на ЈНА и на стручната служба на Заедницата на домувањето на ЈНА.

Дел од средствата од став 1 на овој член што ќе останат по намирувањето на обврските од став 2 на овој член, Заедницата на домувањето на ЈНА може да ги користи само за подобрување на условите за домување.

Средствата на амортизацијата Заедницата на домувањето на ЈНА ги уплатува на посебна сметка на Сојузниот секретаријат за народна одбрана.

Член 12

Станарите го остваруваат управувањето со станбена зграда од Станбениот фонд на ЈНА на собир на станарите на станбена зграда и преку делегати во куќниот совет на станбена зграда, во гарнизонското собрание, во меѓугарнизонското собрание и во собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА.

Во остварувањето на правата и обврските во управувањето со станбена зграда од Станбениот фонд на ЈНА, станарите:

1) одлучуваат за користењето на делот од средствата на станарината што ѝ припаѓа на станбената зграда;

2) предлагаат програма за тековно одржување на станбената зграда, во согласност со расположивите средства и со мерилата утврдени со статутот и со други акти на собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА и се грижат за спроведувањето на таа програма;

3) даваат предлози за инвестиционото одржување на станбената зграда;

4) се грижат станбените згради, становите и заедничките простории во зградата да се одржуваат во исправна состојба;

5) се грижат за уредувањето и одржувањето на земјиштето што се користи за потребите на станбената зграда;

6) се грижат за применувањето на прописите за куќниот ред.

Во остварувањето на правата и обврските во управувањето со станбената зграда станарите војпат и други работи предвидени со статутот на Заедницата на домувањето на ЈНА.

Член 13

Куќен совет се формира за секоја станбена зграда.

Членовите на куќниот совет ги избираат станарите на односната зграда на собир на станарите.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, еден куќен совет може да се формира за две станбени згради или за повеќе станбени згради, ако со тоа се обезбедува поефикасно управување и одржување на тие згради.

Член 14

Станбената зграда, односно повеќе станбени згради за кои е формиран еден куќен совет имаат својство на правно лице во поглед на оние права и обврски што им припаѓаат врз основа на овој закон и други прописи.

Член 15

Куќниот совет ги врши и работите од член 12 став 1, точ. 4, 5 и 6 на овој закон, ако тие работи му ги довери собирот на станарите.

Куќниот совет, од името на собирот на станарите, решава за склучувањето на договори со работниците што работат врз тековното одржување на станбените згради од Станбениот фонд на ЈНА, како и со работниците што работат врз одржување на чистота во таквите станбени згради, и врши контрола над работата на тие работници.

Стручните работи во врска со склучувањето на договорите од став 2 на овој член, финансиските и другите административни работи во врска со извр-

шувањето на тие договори, ги врши стручната служба на Заедницата на домувањето на ЈНА.

Член 16

За работењето на Заедницата на домувањето на ЈНА, стручната служба на Заедницата на домувањето на ЈНА составува завршна сметка.

Со завршната сметка се утврдуваат извршувањето на работите на Заедницата на домувањето на ЈНА и височината на потрошените средства.

Завршната сметка на Заедницата на домувањето на ЈНА ја усвојува Собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА, во согласност со сојузниот секретар за народна одбрана.

Член 17

Контрола и надзор над материјалното и финансиското работење во Заедницата на домувањето на ЈНА се врши согласно со одредбите на законите со кои се уредува располагањето со средства и финансирањето на Југословенската народна армија.

Член 18

Управувањето и одржувањето на Станбениот фонд на ЈНА се врши според прописите на општествено-политичката заедница на чија територија се наоѓа станбената зграда, ако со овој закон не е определено поинаку.

Член 19

Ако во иста станбена зграда се наоѓаат станови, деловни и други простории што му припаѓаат на Станбениот фонд на ЈНА и станови, деловни и други простории што ѝ припаѓаат на друга интересна заедница на домувањето, односите во врска со управувањето и одржувањето на становите, деловните и другите простории во таа зграда се уредуваат спогодбено меѓу Заедницата на домувањето на ЈНА и другите заедници на домувањето.

Ако во станбена зграда, покрај становите, деловните и други простории со кои управува Заедницата на домувањето на ЈНА се наоѓаат и станови, деловни и други простории чиито сопственици се физички лица или граѓански правни лица, учеството за тековно и инвестиционо одржување, што според прописите на надлежната општествено-политичка заедница го плаќаат тие лица, ѝ се уплатува на Заедницата на домувањето на ЈНА.

Член 20

Заедницата на домувањето на ЈНА ќе се конституира во рок од 60 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Сојузниот секретар за народна одбрана ќе го определи бројот на делегатите и ќе го пропише начинот на делегирање на делегати за првото свикнување на Собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА.

Член 21

Заедницата на социјалното осигуравање на воените осигуреници може со Заедницата на домувањето на ЈНА да ги здружи средствата што се наменети за решавање на станбените прашања на жителите на пензии и становите што се изградени од тие средства или што се прибавени по некој друг основ.

Поблиски услови за здружување на средствата од став 1 на овој член се утврдуваат со Статутот на Заедницата на домувањето на ЈНА, а меѓусебните права и обврски на тие заедници се утврдуваат со договор.

Член 22

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

550.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОДАТОКОТ НА ДЕЦА НА ВОЕНИТЕ ЛИЦА ВО АКТИВНА СЛУЖБА НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА НАРОДНА АРМИЈА

Се прогласува Законот за измени на Законот за додатокот на деца на воените лица во активна служба на Југословенската народна армија, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 18 јули 1975 година.

ПР бр. 410

18 јули 1975 година
Белград

Претседател
на Републиката,

Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Киро Глигоров, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОДАТОКОТ НА ДЕЦА НА ВОЕНИТЕ ЛИЦА ВО АКТИВНА СЛУЖБА НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА НАРОДНА АРМИЈА

Член 1

Во Законот за додатокот на деца на воените лица во активна служба на Југословенската народна армија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 54/67, 24/71, 40/73 и 39/74) во член 9 став 1 точка 1 зборовите: „1.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „1.300 динари“.

Член 2

Во член 10 став 1 точка 1 бројот: „10“ се заменува со бројот „13“.

Член 3

Додатокот на деца на воените лица по овој закон се исплатува од 1 јануари 1975 година.

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

551.

Врз основа на член 236 став 2 точка 2 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 12 став 2 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и на народните банки на автономните покраини, Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 18 јули 1975 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА 1974 ГОДИНА

Се потврдува Завршната сметка на Народната банка на Југославија за 1974 година, што ја донесе

Советот на гувернерите со своја одлука О. бр. 20 од 24 февруари 1975 година.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 174
18 јули 1975 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Киро Глигоров, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките
и покраините,
Зоран Полич, с. р.

552.

Врз основа на член 286 став 2 точка 2' од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 12 став 2 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и на народните банки на автономните покраини, Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 18 јули 1975 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА 1975 ГОДИНА

Се потврдува Финансискиот план на Народната банка на Југославија за 1975 година, што го донесе Советот на гувернерите со своја одлука О. бр. 26 од 7 април 1975 година.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 183
18 јули 1975 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Киро Глигоров, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките
и покраините,
Зоран Полич, с. р.

553.

Врз основа на член 238 точка 2 и член 366 став 2 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 60 став 2 од Законот за Службата на општественото книговодство, Собранието на СФРЈ, на предлог од Комисијата за избор и именувања, а по прибавеното мислење од Сојузниот извршен совет, на седницата на Сојузниот собор од 18 јули 1975 година и на седницата на Соборот на републиките и покраините од 18 јули 1975 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО НА ЈУГОСЛАВИЈА

За генерален директор на Службата на општественото книговодство на Југославија се именува

Антон Полајнар, досегашен генерален директор на Службата на општественото книговодство на Југославија.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 209
18 јули 1975 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Киро Глигоров, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките
и покраините,
Зоран Полич, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Данило Кекиќ, с. р.

554.

Врз основа на член 288 точка 3, а во врска со член 315 точка 4 и со член 381 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Собранието на СФРЈ, на предлог од Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, на седницата на Сојузниот собор од 18 јули 1975 година и на седницата на Соборот на републиките и покраините од 18 јули 1975 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА УСТАВНИОТ СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА

За судија на Уставниот суд на Југославија се избира Владимир Кривиц, дипломиран правник, по ранешен претседател на Уставниот суд на Социјалистичка Република Словенија.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 213
18 јули 1975 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Киро Глигоров, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките
и покраините,
Зоран Полич, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Данило Кекиќ, с. р.

555.

Врз основа на член 65 став 2 од Законот за банките и за кредитното и банкарското работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/71, 71/72, 40/73 и 59/73), Сојузниот извршен совет донесува

У Р Е Д Б А

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА ОПШТИТЕ УСЛОВИ ЗА ДАВАЊЕ ПОТРОШУВАЧКИ КРЕДИТИ

Член 1

Во Уредбата за општите услови за давање потрошувачки кредити („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/75) во член 1 став 1 зборовите: „од 1.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „од 500 динари“.

Во став 2 на крајот се додаваат запирка и зборовите: „како и за купување сликарски и вајарски дела од домашни автори, ако тие дела се продаваат преку соодветните стручни организации“.

Член 2

Во член 5 став 2 се заменува со четири нови става, кои гласат:

„Како стоки од домашно производство не се сметаат трајните потрошни производи што се произведени со монтирање на увозни компоненти, состојки, делови, склопови, потсклопови и полу-производи (во натамошниот текст: увозни делови), ако нивната вредност во производителската цена учествува со повеќе од 50%.“

Потрошувачки кредити можат да се даваат за купување трајни потрошни производи што домашните организации на здружениот труд ги произведуваат во кооперација со странски производители, согласно со Уредбата за долгорочната производствена кооперација помеѓу домашни организации на здружениот труд и странски лица („Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/73), и ако вредноста на увозните делови сочинува повеќе од 50% од производителската цена на траен потрошен производ, под услов вредноста на стоките произведени во кооперација што се продаваат на потрошувачки кредит да е покриена во целост со вредноста на извозот на составни делови на стоките што се произведуваат според договорот за кооперација. Домашните организации на здружениот труд се должни да поднесат доказ дека имаат регистриран договор за долгорочно производство на тие производи и дека кооперацијата ја извршуваат на начинот предвиден со договорот за кооперација.

Организациите на здружениот труд можат стоките од ст. 2 и 3 на овој член да ги продаваат на потрошувачки кредит само под услов да располагаат со потврда од производителската организација на здружениот труд за исполнувањето на пропишаните услови.

Се овластува сојузниот секретар за финансии да ги пропише условите за применување на став 2 од овој член.“

Член 3

Во член 7 став 2 се менува и гласи:

„По одобрување на кредитот, а пред неговото користење, корисникот на кредитот полага во готови пари износ од најмалку 20%, а за купување мебел износ од најмалку 15% — од височината на одобриениот кредит. Тој износ не се полага за кредитите одобрени за купување јаглен, зимница и книги.“

Член 4

Во член 8 по став 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„Одредбата од став 1 на овој член не се однесува на потрошувачките кредити за купување книги.“

Досегашните ст. 2 и 3 стануваат ст. 3 и 4.

Член 5

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 541
17 јули 1975 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедиќ, с. р.

556.

Врз основа на член 19 став 2 во врска со чл. 13 и 16 од Законот за сојузните стоковни резерви („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/75), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА КУПУВАЊЕ ПЧЕНИЦА ОД РОДОТ НА 1975 ГОДИНА ЗА ПАЗАРНИТЕ СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ

1. Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи (во натамошниот текст: Дирекцијата) ќе врши откуп на пченица употреблива за човечка исхрана, од родот на 1975 година, до вкупна количина од 2,500.000 тони од организациите на здружениот труд што се занимаваат со производство на пченица сами или во кооперација со индивидуални производители и од индивидуални производители според пропишаните гарантирани цени.

Дирекцијата може да ги овласти организациите на здружениот труд што вршат промет и преработка на жита во свое име а за сметка на Дирекцијата да ја откупуваат пченицата употреблива за човечка исхрана, од родот на 1975 година, по цените од став 1 на оваа точка.

2. Купувањето на пченицата според точка 1 на оваа одлука ќе се врши во периодот од 1 јули до 31 октомври 1975 година.

3. Пченицата купена според одредбите на оваа одлука Дирекцијата ќе им ја продава на организациите на здружениот труд што се занимаваат со промет и преработка на жита по цените по кои ја купила таа пченица, намалени за 0,30 динари за еден килограм.

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 542
17 јули 1975 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедиќ, с. р.

557.

Врз основа на член 19 од Законот за книговодството на организациите на здружениот труд („Службен лист на СФРЈ“, бр. 48/68, 56/69, 71/72 и 32/75), сојузниот секретар за финансии пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА НА ОДДЕЛНИ КОНТА ВО ОСНОВНИОТ КОНТЕН ПЛАН ЗА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД

Член 1

Во Правилникот за содржината на одделни контата во Основниот контен план за организациите на здружениот труд („Службен лист на СФРЈ“, бр. 11/73, 5/74 и 5/75) член 1 се менува и гласи:

„Основните организации на здружениот труд, други организации на здружениот труд и работните заедници од член 1 на Законот за книговодството на организациите на здружениот труд (во натамошниот текст: организации на здружениот труд), освен организациите за кои е пропишан посебен основен контен план, го водат своето книговодство според Законот за книговодството на организациите на здружениот труд и Основниот контен план за орга-

низациите на здружениот труд, кој е составен дел на тој закон.“

Член 2

По член 8 се додава нов член 8а, кој гласи:

„На контата од групата 06 — Средства на солидарноста, се водат паричните средства на солидарноста издвоени на посебна сметка кај Службата и пласманите на средствата на солидарноста, во согласност со важечките прописи.“

На контото 060 — Парични средства на солидарноста, се водат паричните средства на солидарноста што се наоѓаат на посебна сметка кај Службата, формирани според одредбите на Договорот за формирање средства на солидарноста на народите и народностите на Југославија и на републиките и автономните покраини за отстранување последици од елементарни непогоди („Службен лист на СФРЈ“, бр. 44/74).“

Член 3

Во член 11 по став 5 се додава нов став 6, кој гласи:

„На ова konto се водат и износите на примени чекови и меници со авал на банката во смисла на член 29 од Законот за обезбедување на плаќања на инвестициите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 30/75).“

Досегашните ст. 6 и 7 стануваат ст. 7 и 8.

По новиот став 8 се додава нов став 9, кој гласи:

„На ова konto се водат средствата за обезбедување исплата на издадените чекови и средствата на неотповиклив документарен акредитив, издвоени на посебна сметка кај Службата, а во смисла на член 6 од Законот за обезбедување на плаќања на инвестициите.“

Член 4

Член 14 се менува и гласи:

„На контата од групата 14 — Пресметани даноци и придонеси од доходот, се водат пресметаните износи по основ на даноците и придонесите во текот на годината, а се книжат во корист на соодветните konta од групата conta 24. На крајот на годината се врши покривање на пресметаните износи во целост.“

Контото 140 — Пресметан данок на промет, не се користи до донесувањето на посебни прописи.

На контото 141 — Пресметани законски обврски според прописи на општините и градските и регионалните заедници како посебни општествено-политички заедници, се водат пресметаните износи на данокот и на другите законски обврски што им припаѓаат на општините и на нивните фондови, органи и организации, како и на градските и регионалните заедници. На крајот на годината се врши покривање на пресметаниот износ во целост.

На контото 142 — Пресметани законски обврски според прописи на републиките и автономните покраини се водат пресметаните износи на даноците и на други законски обврски што им припаѓаат на републиките и на автономните покраини и на нивните фондови, органи и организации. На крајот на годината се врши покривање на пресметаниот износ во целост.

На контото 143 — Пресметани законски обврски според прописи на федерацијата, се водат пресметаните износи на даноците и на другите законски обврски што ѝ припаѓаат на федерацијата и на нејзините фондови, органи и организации (придонес за изградба на Босанска Краина и др.). На крајот на годината се врши покривање на пресметаниот износ во целост.

На контото 144 — Пресметани придонеси за интересните заедници од областа на стопанството, се

водат пресметаните износи на придонесите што им припаѓаат на интересните заедници од областа на стопанството. На крајот на годината се врши покривање на пресметаниот износ во целост.

На контото 145 — Пресметани придонеси за интересните заедници од областа на вонстопанството, се водат пресметаните износи на придонесите што им припаѓаат на самоуправните интересни заедници од областа на образованието, науката, културата, здравството, социјалната заштита и др. На крајот на годината се врши покривање на пресметаниот износ во целост.

На контото 146 — Пресметани придонеси за интересните заедници од областа на домувањето, се водат пресметаните износи на придонесите што им припаѓаат на самоуправните интересни заедници од областа на домувањето. На крајот на годината се врши покривање на пресметаниот износ во целост.

На контото 147 — Пресметан придонес за станбена изградба што ѝ припаѓа на заедничката потрошувачка на организацијата на здружениот труд, се води пресметаниот износ на придонесот за станбена изградба што ѝ припаѓа на заедничката потрошувачка на организацијата на здружениот труд. На крајот на годината се врши покривање на пресметаниот износ во целост.

На контото 148 — Пресметани други законски обврски, се водат пресметаните износи на другите даноци, придонеси и други законски обврски за кои не е предвидено посебно konto во оваа група conta. На крајот на годината се врши покривање на пресметаниот износ во целост.“

Член 5

Во член 16 став 1 се менува и гласи:

„На контата од групата 16 — Интерни финансиски односи, се искажуваат интерните односи помеѓу основните организации на здружениот труд во состав на работна организација по основ на промет на стоки и услуги, по основ на кредитни и други односи. Во оваа група conta се евидентираат и односите меѓу основните организации на здружениот труд и нивните работни заедници, како и односите меѓу организациите на здружениот труд во Југославија и нивните организациони единици во странство.“

Во ст. 2 до 6 зборовите: „во состав на организација на здружениот труд“ се заменуваат со зборовите: „во состав на работна организација“.

Член 6

Во член 21 по став 7 се додава нов став 8, кој гласи:

„На контото 236 — Обврски по основ на исклучителни погодности во стекнувањето на доходот, се водат обврските од доходот остварен по основ на дел од цената наменета за проширување на капацитетите и зголемување на производството во определени стопански гранки, а врз основа на склучените општествени договори (шекер, масло, нафта и др.). За целокупниот износ по основ на тие обврски се задолжува контото 839 — Распределба на остварениот доход и на средствата што не влегуваат во вкупен приход, а му се одобрува контото 236 — Обврски по основ на исклучителни погодности во стекнувањето на доходот. Врз товар на контото 236 се вонат сите исплати по основ на тие обврски и му се одобруваат на контото 100 — Жиро-сметка. Аналогно на ова се врши паралелно книжење преку контата 070/970 за дел на уплата на посебна сметка кај Службата.“

Досегашниот став 8 станува став 9.

Член 7

Член 22 се менува и гласи:

„На контата од групата 24 — Даноци и придонеси од остварениот доход, се водат даноците и придонесите во височината што е утврдена со посебни

прописи. Врз товар на контата од оваа група се врши исплата на тие обврски во текот на годината.

Конто 240 — Данок на промет, не се користи до донесувањето на посебни прописи.

На конто 241 — Законски обврски според прописи на општините и градските и регионалните заедници како посебни општествено-политички заедници, се водат пресметаните износи на даноците и другите законски обврски што им припаѓаат на општините и на нивните фондови, органи и организации, како и сите исплати по тој основ.

На конто 242 — Законски обврски според прописи на републиките и автономните покраини, се водат пресметаните износи на даноците и другите законски обврски што им припаѓаат на републиките и на автономните покраини и на нивните фондови, органи и организации, како и сите исплати по тој основ.

На конто 243 — Законски обврски според прописи на федерацијата, се водат пресметаните износи на даноците и на другите законски обврски што им припаѓаат на федерацијата и на нејзините фондови, органи и организации, како и сите исплати по тој основ.

На конто 244 — Придонеси за интересните заедници од областа на стопанството, се водат пресметаните износи на придонесите што им припаѓаат на интересните заедници од областа на стопанството, како и сите исплати по тој основ.

На конто 245 — Придонеси за интересните заедници од областа на вонстопанството, се водат пресметаните износи на придонесите што им припаѓаат на самоуправните интересни заедници од областа на образованието, науката, културата, здравството, социјалната заштита и др. како и сите исплати по тој основ.

На конто 246 — Придонеси за интересните заедници од областа на домувањето, се водат пресметаните износи на придонесите што им припаѓаат на самоуправните интересни заедници од областа на домувањето, како и сите исплати по тој основ.

На конто 247 — Придонес за станбена изградба што ѝ припаѓа на заедничката потрошувачка на организацијата на здружениот труд, се води пресметаниот износ на придонесот за станбена изградба што ѝ припаѓа на заедничката потрошувачка на организацијата на здружениот труд, како и сите исплати по тој основ.

На конто 248 — Други законски обврски од остварениот доход, се водат пресметаните износи на другите даноци, придонеси и другите законски обврски за кои не е предвидено посебно konto во оваа група на контата, како и сите исплати по тој основ.

Член 8

Член 23 се менува и гласи:

„На контата од групата 25 — Лични доходи и други лични примања, се искажуваат остварените лични доходи од распределбата на доходот и дел на доходот издвоен за други лични примања, како исплати по тој основ.

На конто 250 — Остварени лични доходи, се искажуваат износот на обврските по основ на аконтациите на личните доходи во текот на годината, надоместоците по основ на личните доходи и износот на обврските по основ на издвојување на доходот за лични доходи над износот што е употребен за покривање на исплатените аконтации на личните доходи. Врз товар на ова konto се вршат сите исплати по основ на личните доходи. При исплатата на личните доходи, за износот на придонесите и даноците од личните доходи се задолжува ова konto во корист на конто 271 — Обврски по запрени придонеси од личните доходи, конто 272 — Обврски по запрени даноци од личните доходи, конто 274 — Обврски по запрени при-

донеси за интересните заедници од областа на домувањето и конто 275 — Обврски по запрени придонеси за станбена изградба што ѝ припаѓа на заедничката потрошувачка на организацијата на здружениот труд. Врз товар на ова konto се врши книжење во корист на соодветните контата од групата 24 — Даноци и придонеси од остварениот доход по основ на личните доходи од доходот на претходната година.

На конто 252 — Остварени примања на име провизија на трговски патници, се водат обврските на име провизии на трговски патници, деловни агенти, повереници, аквизитери и др., што не се во работен однос со исплатителот на провизијата. Врз товар на ова konto се вршат во текот на годината сите исплати по тој основ. При исплатата на провизиите, за износот на придонесите и даноците од провизијата се задолжува ова konto во корист на конто 273 — Обврски по запрени други придонеси и даноци.

На конто 253 — Остварени примања по основ на граѓанско-правен однос, се водат обврските по основ на граѓанско-правен однос. Врз товар на ова konto се вршат исплатите по тој основ. При исплатата на обврската од граѓанско-правен однос, се задолжува ова konto во корист на конто 273 — Обврски по запрени други придонеси и даноци.

На конто 254 — Остварени други лични примања, се водат обврските по основ на издатоците за другите лични примања, наведени во член 7 став 3 од Законот за доходот, освен издатоците книжени на контата 252, 253 и 259. При исплатата на овие обврски, за износот на придонесите и даноците што се плаќаат од личните примања се задолжува ова konto во корист на конто 273 — Обврски по запрени други придонеси и даноци.

Конто 259 — Казни за стопански престапи. Врз товар на ова konto се книжат платените казни за стопански престапи во смисла на одредбата од член 7 став 3 на Законот за доходот. На крајот на годината на ова konto му се одобрува целиот износ врз товар на конто 839 — Распределба на остварениот доход и на средствата што не влегуваат во вкупниот износ.“

Член 9

Во член 24 став 1 се менува и гласи:

„На контата од групата 26 — Интерни финансиски односи, се искажуваат интерните односи меѓу основните организации на здружениот труд во состав на работна организација по основ на прометот на стоки и услуги и по основ на кредитните и други односи. Во оваа група на контата се евидентираат и односите меѓу основните организации на здружениот труд и нивните работни заедници, како и односите меѓу организациите на здружениот труд во Југославија и нивните организациони единици во странство.“

Во став 2 зборовите: „во состав на организација на здружениот труд“ се заменуваат со зборовите: „во состав на работна организација“.

Во ст. 3 до 6 зборовите: „во состав на иста организација на здружениот труд“ се заменуваат со зборовите: „во состав на работна организација“.

Член 10

Во член 25 став 3 зборовите: „даноците и“ се бришат.

Став 4 се заменува со четири нови става, кои гласат:

„На конто 272 — Обврски по запрени даноци од личните доходи, се водат обврските по основ на даноците на кои основацка за пресметка им е личниот доход, а се намираат од делот на доходот издвоен за бруто-лични доходи. Овие обврски се книжат врз товар на конто 250 — Остварени лични доходи. Уплатените износи на овие даноци го товарат ова konto.

На контото 273 — Обврски по запрени други придонеси и даноци, се водат запрените придонеси и даноци по основ на исплатите евидентирани на контата 252, 253 и 254, како и други придонеси и даноци за кои во оваа група на контата не е предвидено посебно konto.

На контото 274 — Обврски по запрени придонеси за интересните заедници од областа на домувањето, се водат обврските по основ на придонесите за самоуправните интересни заедници од областа на домувањето на кои основаца за пресметка е личниот доход, а се намираваат од делот на доходот издвоен за бруто-лични доходи. Овие обврски се книжат врз товар на контото 250 — Остварени лични доходи. Уплатените износи на овие обврски го товарат ова konto.

На контото 275 — Обврски по запрени придонеси за станбена изградба што ѝ припаѓа на заедничката потрошувачка на организацијата на здружениот труд, се водат обврските по основ на овој придонес на кои основаца за пресметка им е личниот доход, а се намираваат од делот на доходот издвоен за бруто-лични доходи. Овие обврски се книжат врз товар на контото 250 — Остварени лични доходи. Уплатените износи на овие обврски го товарат ова konto.

Досегашните ст. 5 и 6 стануваат ст. 8 и 9.

Член 11

Во член 26 на крај на став 5 се додава нова реченица, која гласи: „На ова konto се водат и обврските по издадените чекови и меници со авал на банката во смисла на член 29 од Законот за обезбедување на плаќања на инвестициите.“

Член 12

Во член 30 на крај на став 4 се додава нова реченица, која гласи: „На ова konto се книжат и издатоците за услугите што им ги врши работната заедница на основните организации на здружениот труд.“

Член 13

Во член 33 став 3 се менува и гласи:

„На контото 454 — Вкалкулирани даноци и придонеси, се книжат износите на даноците, придонесите и другите законски обврски што се намираваат од доходот, како што се: даноците и други законски обврски што им припаѓаат на општините, републиките, автономните покраини и федерацијата, придонесите што им припаѓаат на самоуправните интересни заедници од областа на стопанството, вонстопанството и домувањето, придонесот за станбена изградба што ѝ припаѓа на заедничката потрошувачка на организацијата на здружениот труд и другите законски обврски, освен оние на кои основаца за пресметка им е остварениот доход, со одобрување на контото 800 — Вкалкулиран дел на доходот.“

Член 14

Во член 45 став 8 се менува и гласи:

„На контото 759 — Интерна реализација на производи и услуги, се искажува вредноста на реализираните производи и услуги што се остварува во работењето со другите основни организации на здружениот труд во состав на работната организација. На ова konto се искажува и вредноста на реализираните услуги на работната заедница што се остварува со вршење услуги на основните организации на здружениот труд.“

Член 15

Во член 46 став 7 зборовите: „во состав на организацијата на здружениот труд“ се заменуваат со зборовите: „во состав на работната организација“.

Член 16

Во член 51 став 5 точка 2 се менува и гласи:

„2) на контата од групата 14 — Пресметани даноци и придонеси од доходот, по видовите на обврските за пресметаниот износ во целост;“.

Член 17

Во член 52 став 3 точ. 6 и 7 се менуваат и гласат:

„6) 24 — Даноци и придонеси од остварениот доход, до износот на даноците и придонесите што организацијата на здружениот труд не е должна да ги плати или што ѝ се враќаат според член 13 од Законот за доходот;“

7) 27 — Обврски по запрени придонеси и даноци и по други запирања, освен контата 273, 276 и 278, до износот на даноците и придонесите од личните доходи, што организацијата на здружениот труд не е должна да ги плати или што ѝ се враќаат според член 13 од Законот за доходот;“.

Член 18

Во член 53 став 3 се менува и гласи:

„На контото 901 — Извори на средства отстапни на трајно користење за обртни средства, се водат изворите на средства отстапени на трајно користење за обртни средства во смисла на одредбите од Законот за отстапување одредени средства на организациите на здружениот труд и на општествено-политичките заедници на трајно користење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/74).“

Член 19

По член 58 се додава нов член 58а, кој гласи:

„На контото 960 — Извори на средства на солидарноста, се водат изворите на средствата на солидарноста формирани во смисла на Договорот за формирање средства на солидарноста на народите и народностите на Југославија и на републиките и автономните покраини за отстранување последици од елементарни непогоди.“

Член 20

Во член 59 став 2 се брише.

Член 21

Во член 61 по став 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Во вонбилансната евиденција посебно се искажуваат вредностите на издадените и примените гаранции во смисла на член 29 од Законот за обезбедување на плаќања на инвестициите.“

Досегашниот став 3 станува став 4.

Член 22

По член 62 се додава нов член 62а, кој гласи:

„Одредбите од овој правилник се применуваат и врз претпријатијата, погоните и деловните единици во странство, што ги основала организацијата на здружениот труд или во кои организацијата на здружениот труд учествува со свои средства; врз земјоделските и други задруги; врз работните организации во основање и врз посебните единици или погони на работни организации во основање.“

Член 23

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1-7495/1
15 јули 1975 година
Белград

Сојузен секретар
за финансии,
Момчило Цемовиќ, с. р.

558.

Врз основа на член 19 од Законот за книговодството на организациите на здружениот труд („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/68, 56/69, 71/72 и 32/75), сојузниот секретар за финансии пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА НА ОДДЕЛНИ ПОЗИЦИИ ВО БИЛАНСИТЕ НА ОРГАНИЗАЦИЈЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД

Член 1

Во Правилникот за содржината на одделни позиции во билансите на организациите на здружениот труд („Службен лист на СФРЈ“, бр. 18/73, 53/73, 17/74 и 5/75) член 1 се менува и гласи:

„Основните организации на здружениот труд, другите организации на здружениот труд и работните заедници од член 1 на Законот за книговодството на организациите на здружениот труд (во натамошниот текст: организациите на здружениот труд), освен организациите за кои се пропишани посебни билансни шеми, ги пополнуваат на начинот предвиден со овој правилник: обрасците: Биланс на состојбата, Биланс на успехот, Деловен резултат во текот на годината и Заклучен лист, што во смисла на член 10 од Законот за книговодството на организациите на здружениот труд (во натамошниот текст: Законот за книговодството), се отпечатени кон тој закон и се негов составен дел.“

Член 2

Во член 2 зборовите: „основните организации на здружениот труд и“ се бришат, а во заграда, по бројот: „11/73“ се додаваат записка и броевите: „5/74 и 5/75“.

Член 3

Во член 3 став 2 се менува и гласи:

„Другите податоци се искажуваат со броеви без децимали.“

Член 4

Член 4 се менува и гласи:

„Организацијата на здружениот труд ги пополнува и ги доставува до Службата на општественото книговодство (во натамошниот текст: Службата), во смисла на чл. 13 и 15 од Законот за книговодството податоците од завршната сметка и од периодичните пресметки на обрасците наведени во член 1 од овој правилник.“

Работната организација што во својот состав има две или повеќе основни организации на здружениот труд и сложената организација на здружениот труд што во својот состав има две или повеќе работни организации, ги пополнуваат и ги доставуваат до Службата, во смисла на чл. 12, 13 и 15 од Законот за книговодството, податоците од збирната завршна сметка и од збирните периодични пресметки на обрасците Биланс на состојбата, Биланс на успехот и Деловен резултат во текот на годината. Збирната завршна сметка, односно збирната периодична пресметка се составува така што податоците од соодветните обрасци на секоја основна организација на здружениот труд и секоја работна организација во состав на сложената организација на здружениот труд се собираат и искажуваат во соодветните збирни обрасци.

Работната организација и сложената организација на здружениот труд од став 2 на овој член доставува до Службата, кон збирната завршна сметка, односно периодична пресметка, и попис на завршните сметки, односно на периодичните пресметки врз основа на кои е составена збирната завршна сметка, односно периодична пресметка.

Организацијата на здружениот труд како основач или учесник во основање на претпријатија, погони и деловни единици во странство, ги пополнува и ги доставува до Службата за тие организации податоците од завршната сметка и од периодичните пресметки на обрасците наведени во член 1 на овој правилник, и тоа во рок од 30 дена од денот на истекот на роковите од чл. 13 и 15 на Законот за книговодството.“

Член 5

Член 5 се менува и гласи:

„Организацијата на здружениот труд ги доставува до Службата податоците на обрасците Биланс на состојбата, Биланс на успехот и Деловен резултат во текот на годината во по три примероци, а на образецот Заклучен лист — во еден примерок.“

Работната организација и сложената организација на здружениот труд што составуваат збирна завршна сметка и збирни периодични пресметки, ги доставуваат до Службата податоците на обрасците Биланс на состојбата, Биланс на успехот и Деловен резултат во текот на годината во по два примерока.

Организацијата на здружениот труд ги доставува податоците од став 1 на овој член до Службата кај која се води нејзината жиро-сметка.

Работната организација и сложената организација на здружениот труд што составуваат збирна завршна сметка и збирни периодични пресметки, ги доставуваат податоците од став 2 на овој член до Службата во своето седиште.

Организацијата на здружениот труд како основач или учесник во основање на претпријатија, погони и деловни единици во странство ги доставува до Службата кај која се води нејзината жиро-сметка податоците посебно за секоја од тие организации на обрасците Биланс на состојбата, Биланс на успехот и Деловен резултат во текот на годината во по три примероци, а на образецот Заклучен лист — во еден примерок.

Основните организации на здружениот труд што ќе ги определи Сојузниот извршен совет врз основа на член 84 од Законот за народната одбрана, ги доставуваат податоците на обрасците Биланс на состојбата, Биланс на успехот и Деловен резултат во текот на годината и до Сојузниот секретаријат за народна одбрана во по еден примерок.“

Член 6

Во член 7 алинеја 2 во заграда, по бројот: „39/72“ се додаваат записка и зборовите: „40/73, 16/74, 66/74 и 30/75“.

Во алинеја 5 зборовите: „во состав на организацијата на здружениот труд“ се заменуваат со зборовите: „во состав на работната организација“.

Во алинеја 7 во заграда, по бројот: „71/72“ се додаваат зборовите: „и 22/75“.

Член 7

Во член 11 во алинеја 13 на крајот се додаваат записка и зборовите: „со тоа што под реден број 39а се искажуваат износите на обврските од доходот остварен по основ на утврдувањето на делот од цената наменета за проширување на капацитетите и за зголемување на производството во определени стопански гранки, а врз основа на склучените општествени договори, што се искажани на контото 236;“.

Алинеја 15 се менува и гласи:

„— под ред. бр. 42 до 45 износите на законските обврски и придонесите во височината пропишана во член 8 од Законот за доходот, што се искажани на контата од групата на контата 14 и 24. По исклучок, за 1975 година износите на законските обврски искажани на ред. бр. 42, 43, 44 и 45 височината утврдена во колона 5 под II на Образецот — Пре-

сметка за уплата на даноците и другите законски обврски од доходот за периодот од 1 јануари до 1975 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 30/75);“.

Во алинеја 16 став 1 зборовите: „основната организација на здружениот труд односно“ се бришат.

Во алинеја 19 зборовите: „истата организација на здружениот труд“ се заменуваат со зборовите: „истата работна организација“.

Во алинеја 29 во заграда, зборовите: „26/72 и 71/72“ се заменуваат со зборовите: „26/72, 71/72 и 40/73“.

Во алинеја 31 зборовите: „истата организација на здружениот труд“ се заменуваат со зборовите: „истата работна организација“.

Во алинеја 33 зборовите: „Правилникот за начинот на пресметување на одредени даноци и придонеси и законски обврски од доходот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 11/73)“ се заменуваат со зборовите: „Одлуката за начинот за пресметување и враќање на законските обврски, на даноците и придонесите од личните доходи на работниците на основните организации на здружениот труд („Службен лист на СФРЈ“, бр. 17/73)“.

Во алинеја 34 зборовите: „Правилникот за начинот за пресметување и враќање на законските обврски, на даноците и придонесите од личните доходи на работниците на основните организации на здружениот труд“ се заменуваат со зборовите: „Одлуката за начинот за пресметување и враќање на законските обврски, на даноците и придонесите од личните доходи на работниците на основните организации на здружениот труд“.

Член 8

Во член 12 во алинеја 2 бројот: „272“ се заменува со бројот: „273“.

Во алинеја 4 по бројот: „271“ се додаваат запирка и зборовите: „272, 274 и 275“.

Во алинеја 5 по бројот: „271“ се додаваат запирка и зборовите: „272, 274 и 275“.

Во алинеја 9 став 3 зборовите: „од член 1 став 1 на Законот за книговодството“ се заменуваат со зборовите: „во состав на работната организација“.

Во алинеја 18 во одредбата под 3 став 3 зборовите: „од член 1 став 1 на Законот за книговодството“ се заменуваат со зборовите: „во состав на работната организација“.

Член 9

Во член 15 алинеја 1 по зборовите: „во образецот Биланс на успехот“ запирката и текстот до крај се бришат.

Член 10

Во член 19 став 5 се брише.

Досегашниот став 6 станува став 5.

Член 11

По член 19 се додава нов член 19а, кој гласи:

„При спојувањето на организации на здружениот труд завршна сметка составуваат и ја доставуваат до надлежната служба сите организации на здружениот труд што се спојуваат.“

При припојувањето на организација на здружениот труд кон друга организација на здружениот труд завршна сметка составува и ја доставува до надлежната служба организацијата на здружениот труд што се припојува.

Во случај на поделба на организација на здружениот труд на повеќе организации на здружениот труд завршна сметка составува и ја предава на надлежната служба организацијата на здружениот труд што се дели.

Во случај на укинување на организација на здружениот труд завршна сметка составува и ја предава на надлежната служба организацијата на здружениот труд што се укинува.

Ако статусни промени кај организациите на здружениот труд ќе настанат со 31 март, 30 јуни и 30 септември, организациите на здружениот труд што во врска со тие промени составуваат и поднесуваат завршна сметка не се обврзани да составуваат и поднесуваат до надлежната служба периодична пресметка со тој ден.“

Член 12

По член 24 се додава нов член 24а, кој гласи:

„Одредбите од овој правилник се применуваат и врз претпријатијата, погоните и деловните единици во странство, што ги основала организацијата на здружениот труд или во кои организацијата на здружениот труд учествува со свои средства; врз земјоделските и други задруги; врз работните организации во основање и врз посебните единици или погони на работните организации во основање.“

Член 13

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1-8348/1

15 јули 1975 година

Белград

Сојузен секретар
за финансии,

Момчило Цемовиќ, с. р.

559.

Врз основа на член 17в став 2 од Законот за книговодството на организациите на здружениот труд („Службен лист на СФРЈ“, бр. 48/68, 56/69, 71/72 и 32/75), сојузниот секретар за финансии пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ДОСТАВУВАЊЕ КНИГОВОДСТВЕНИ ПОДАТОЦИ ЗА ДЕЛОВНА ЕДИНИЦА ДО ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКАТА ЗАЕДНИЦА И ДО СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО

Член 1

Основната организација на здружениот труд, односно друга организација на здружениот труд (во натамошниот текст: организацијата на здружениот труд), што има деловна единица на територијата на општествено-политичката заедница на која не се наоѓа седиштето на организацијата на здружениот труд, должна е, во смисла на член 17в од Законот за книговодството на организациите на здружениот труд за деловната единица да доставува книговодствени податоци од периодичната пресметка и завршната сметка, определени со овој правилник, до надлежниот орган на собирањето на општината на чија територија се наоѓа таа деловна единица и до Службата на општественото книговодство.

Член 2

Како деловна единица, во смисла на член 1 од овој правилник, се сметаат: погоните, продавниците, складовите, претставништвата, сервисите и другите организациони единици што не се организирани како основни организации на здружениот труд.

Член 3

Организацијата на здружениот труд доставува податоци за деловната единица на образецот ДЕ — Податоци за деловната единица за периодот од 1 јануари до — 197— година, што е отпечатен кон овој правилник и е негов составен дел.

Образецот ДЕ се пополнува врз основа на книговодствени податоци и тоа при изработката на периодичните пресметки и завршната сметка.

Член 4

Податоците на образецот ДЕ, организацијата на здружениот труд ги доставува до надлежниот орган на собранието на општината на чија територија се наоѓа деловната единица, во роковите утврдени во чл. 13 и 15 од Законот за книговодството на организациите на здружениот труд, во еден примерок.

Член 5

Податоците на образецот ДЕ, организацијата на здружениот труд ги доставува и до надлежната служба на општественото книговодство кај која се води нејзината жиро-сметка кон периодичната пресметка и завршната сметка, во два примерока.

Службата на општественото книговодство од став 1 на овој член, доставува еден примерок од примениот образец до Службата на општественото книговодство на чија територија се наоѓа деловната единица, во рок од 15 дена од денот на приемот на овој образец.

Член 6

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1/8348/1
15 јули 1975 година
Белград

Сојузен секретар
за финансии,
Момчило Цемовиќ, с. р.

Образец ДЕ

Организација на здружениот труд

(назив и место)

Деловна единица

(назив и место)

ПОДАТОЦИ ЗА ДЕЛОВНАТА ЕДИНИЦА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1 ЈАНУАРИ ДО — 197— ГОДИНА

I дел		— во динари —	
Реден број	Елементи	Износ	
		на претходната година	на теконата година
1	2	3	4
1	Вкупни основни средства во функција според набавната вредност		
2	Вкупни залихи (материјали, недовршено производство, сопствени полупроизводи, готови производи, трговски стоки)		

1	2	3	4
3	Дел од извори на сопствени деловни средства		
4	Вкупна реализација (на производи, услуги и трговски стоки)		
5	Дел од реализација остварен со продажба за готови пари		
6	Исплатени лични доходи (брuto)		
7	Исплатени лични доходи (нето)		
8	Просечен број вработени работници врз база на вкalkулирани часови работа		
9	Просечен месечен (нето) личен доход по вработен работник		

II дел — во динари —

Реден број	Елементи	Износи	
		пресметани	платени
1	2	3	4
1	Данок на промет		
2	Даноци и придонеси од доходот		
	— законски обврски според прописите на општините		
	— законски обврски според прописите на републиките и автономните покраини		
	— законски обврски според прописите на федерацијата		
	— придонеси за интересните заедници од областа на вонstopанството		
	— придонеси за интересните заедници од областа на домувањето		
	— придонес за станбената изградба што ѝ припаѓа на заедничката потрошувачка на организацијата на здружениот труд		
	— други законски обврски од остварениот доход		
3	Даноци и придонеси од личните доходи		
	— придонеси за интересните заедници од областа на вонstopанството		
	— даноци од личните доходи		
	— други придонеси и даноци		
	— придонеси за интересните заедници од областа на домувањето		
	— придонес за станбената изградба што ѝ припаѓа на заедничката потрошувачка на организацијата на здружениот труд		
	— други даноци и придонеси		

1	2	3	4
4 Задолжителни заеми			
— за кредитирање на недоволно развиените републики и САП Косово			
— за заеднички резерви			

Раководител
на сметководството

Директор на ОЗТ

ЗАВЕЛЕШКА: Под ред. бр. 3, на I дел од образецот се внесуваат податоците за деловните единици чие седиште се наоѓа на територија на друга република односно автономна покраина.

560.

Врз основа на точка 1 од Одлуката за определување на стоците за кои стоконите контингенти ги утврдува Сојузниот секретаријат за надворешна трговија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 66/74), на предлог од Сојузниот секретаријат за пазар и цени, а по претходно прибавено мислење од Сојузниот комитет за земјоделство и Стопанската комора на Југославија, сојузниот секретар за надворешна трговија издава:

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТОКОВНИТЕ КОНТИНГЕНТИ ЗА УВОЗ НА СТОКИ ВО 1975 ГОДИНА

1. Во Наредбата за утврдување на стоконите контингенти за увоз на стоки во 1975 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/75) во точка 2 во реден број 4 бројот: „100.000“ се заменува со бројот: „150.000“.

2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 14011
18 јули 1975 година
Белград

Сојузен секретар
за надворешна трговија,
д-р Емил Лудвигер, с. р.

561.

Врз основа на член 4 став 2 од Законот за премииите за пченица („Службен лист на СФРЈ“, бр. 66/74), во спогодба со сојузниот секретар за финансии, претседателот на Сојузниот комитет за земјоделство издава:

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРЕМИЈАТА ЗА ПЧЕНИЦА ОД РОДОТ НА 1975 ГОДИНА

1. Во Наредбата за начинот на остварување на премијата за пченица од родот на 1975 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/75) во точка 2 во одредбата под 3 по зборот: „Дирекцијата“ се додаваат точка и зборовите: „Потврдата мора да содржи и клаузула дека пченицата не им е продадена на производителите на добиточна храна ниту дека производителот ја искористил или преработил пченицата во добиточна храна“.

Одредбата под 4 се менува и гласи:

„4) потврда дека пченицата ги исполнува условите на квалитетот од член 1 на Законот, што ја издава прометната организација, односно Дирекцијата, а ако производителот и прометната организација, односно Дирекцијата не постигнат согласност во поглед на квалитетот на пченицата, или ако тоа го бара производителот — потврдата ја издава организацијата на здружениот труд што е овластена за утврдување на квалитетот на жита“.

2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 08-3263/3
17 јули 1975 година
Белград

Претседател
— јуз.—от
комитет за
земјоделство,
Иво Куштрак, с. р.

562.

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за југословенските стандарди и за нормите на квалитетот на производите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/74), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧКИ СОСТАВНИ ДЕЛОВИ ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ УРЕДИ

1. Се донесуваат југословенските стандарди:

Конектори за фреквенции до 3 МНз за телекомуникации и електроника. Методи на мерење — — — JUS N.R4.061

Конектори за фреквенции до 3 МНз. Штекерни гнезда со воџица, за печатени плочи, со растер 3,96 mm. Облик и мери — — — — — JUS N.R4.109

Конектори за фреквенции до 3 МНз. Штекерен дел на печатени плочи за конектори со воџица, со растер 3,96 mm. Облик и мери — — — — — JUS N.R4.110

Конектори за фреквенции до 3 МНз. Конектори за печатени кола, со растер 2,54 mm, за спојување со штекер на печатена плоча, или со штекерен дел на печатена плоча — — — JUS N.R4.111

Конектори за фреквенции до 3 МНз. Тркалезни конектори за радио и сродни акустички уреди:

— Технички услови и испитувања — — — — — JUS N.R4.151

— Гранични мерила за проверување на мерите — — — — — JUS N.R4.152

— Гранични мерила за проверување на отпорот на контактите и силата на задржувањето — — — — — JUS N.R4.153

— Гранични мерила за проверување на диелектричната цврстина и отпорот на изолацијата — — — — — JUS N.R4.154

— Гранични мерила за проверување на диелектричната цврстина и отпорот на контактите — — — — — JUS N.R4.155

Електромеханички составни делови за електронски уреди. Контакти за спојување со стискање. Методи на испитување — — — — — JUS N.R4.202

Електромеханички составни делови за електронски уреди Методи на испитување:

— Општ дел — — — — —	JUS N.R.4.400
— Постапка 2а: Отпор на контактот — миливолтен метод — — — — —	JUS N.R.4.406
— Постапка 2б: Отпор на контактот — метод на мерење со пропишана струја — — — — —	JUS N.R.4.407
— Постапка 2ц: Промена на отпорот на контактот во динамички услови — — — — —	JUS N.R.4.408
— Постапка 2ф: Електрична континуираност на кукиштето — — — — —	JUS N.R.4.411
— Постапка 3а: Отпор на изолацијата — — — — —	JUS N.R.4.412
— Постапка 4а: Диелектрична цврстина — — — — —	JUS N.R.4.413
— Постапка 6а: Забрзување — — — — —	JUS N.R.4.417
— Постапка 6б: Потреси — — — — —	JUS N.R.4.418
— Постапка 6ц: Удари — — — — —	JUS N.R.4.419
— Постапка 6д: Вибрации — — — — —	JUS N.R.4.420
— Постапка 13а: Сила на спарување и разделување — — — — —	JUS N.R.4.444
— Постапка 13б: Сила на вовлекување и извлекување — — — — —	JUS N.R.4.445
— Постапка 13е: Метод на поларизација — — — — —	JUS N.R.4.448
— Постапка 14е: Нурнување под снижен атмосферски притисок — — — — —	JUS N.R.4.453
— Постапка 16а: Оштетување од испитниот чеп — — — — —	JUS N.R.4.459
— Постапка 16б: Испитување на стеснетиот влез за контакти — — — — —	JUS N.R.4.460
— Постапка 16е: Сила на задржување на граничното мерило (Еластични контакти) — — — — —	JUS N.R.4.463

2 Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, што е составен дел на ова решение

3 Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 декември 1975 година.

Бр 23-3121/1
17 април 1975 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

563.

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за југословенските стандарди и за нормите на квалитетот на производите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/74), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ТРАНС-ПОРТНА АМБАЛАЖА ОД ПЛАСТИЧНИ МАСИ

1. Се донесуваат следните југословенски стандарди:

Амбалажа од пластични маси:	
— Носилки за стаклени шишиња („евро-боце“) за пиво, зафатнина 0.5 l	JUS Z.M3.210
— Носилки за 12 литарски шишиња за минерална вода — — — — —	JUS Z.M3.215

2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југосло-

венскиот завод за стандардизација, што е составен дел на ова решение.

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се задолжителни, со тоа што стандардот JUS Z.M3.210 влегува во сила на 1 октомври 1975 година, а стандардот JUS Z.M3.215 влегува во сила на 1 јануари 1976 година.

Бр. 24-3119/1
17 април 1975 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

564.

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за југословенските стандарди и за нормите на квалитетот на производите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/74), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ФОРМАТИ НА ХАРТИЈА, КАРТОН И ЛЕПЕНКА

1. Во југословенскиот стандард JUS H.NO.311 — Формати на хартија, картон и лепенка, што е донесен со Решението за југословенските стандарди за хартија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/64) а објавен во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, во точка 3.4, табела 4, се менува и гласи:

Ознака	Назив	Мере формата cm	Напомена
K 7	К седам	71×101	Стандардни формат за картоне и лепенке
K 8	К осам	81×101	
K 24	К двадесет четири	246×320	Формати лепенке су обрзани формати
K 30	К тридесет	305×427	
E 0	Е нула	90×126	Стандардни формати за одрешене врсте амбалажних папира у листу и арку
E 1	Е један	63× 90	

По точка 3.4 се додава нова точка 3.41, која гласи:

„Према уговору измеѓу заинтересованих страна могу се за посебне потребе резати и други формати папира, картона и лепенки“.

2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист СФРЈ“.

Бр. 08-3616
8 мај 1975 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

565.

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за југословенските стандарди и за нормите на квалитетот на производите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/74), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА ЕЛЕКТРОНИКАТА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИТЕ

1. Решението за југословенските стандарди од областа на електрониката и телекомуникациите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/65), со кое се донесени стандардите JUS N.R4.060 и JUS N.R4.061, престанува да важи.

2. Ова решение влегува во сила на 30 ноември 1975 година.

Бр. 23-6224/1
10 јули 1975 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

566.

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за југословенските стандарди и за нормите на квалитетот на производите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/74), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА АМБАЛАЖА ОД ПЛАСТИЧНА МАСА

1. Решението за југословенскиот стандард за амбалажа од пластична маса („Службен лист на СФРЈ“, бр. 18/69), со кое е донесен стандардот JUS G.E4.210, престанува да важи.

2. Ова решение влегува во сила на 30 септември 1975 година.

Бр. 24-6227/1
10 јули 1975 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА

ОДЛУКА

ЗА РЕШАВАЊЕ НА СПОРОТ НАСТАНАТ ПО ПОВОД ОРГАНИЗИРАЊЕТО НА ОСНОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД „УЗОР“ ВО БРЧКО ВО СОСТАВ НА РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗИК „ВИНОЈУГ“ ВО ГЕВГЕЛИЈА

І Осумнаесет работни единици на Основната организација на здружениот труд „Производство, преработка со реализација и заеднички служби“ по-

ведоа пред Уставниот суд на Југославија спор по повод организирањето на Деловницата „Узор“ во Брчко во основна организација на здружениот труд. Во предлогот за поведување спор се истакнува дека Деловницата во Брчко не ги исполнува условите за организирање во основна организација на здружениот труд, зашто е основана исклучиво заради продажба на производи на работната организација во чиј состав е предлагачот, како и затоа што Деловницата нема сопствени деловни средства, туку врши дејност со средства што подносителот на предлогот ѝ ги пренел како основачки влог.

Во одговорот на предлогот, Деловницата од Брчко достави анализа на своето економско работење и на финансиските резултати заради согледување на оправданоста на конституирањето во основна организација на здружениот труд, од која се гледа дека Деловницата е основана на 12 јануари 1974 година, а дека на денот на донесувањето на одлуката за организирање во основна организација на здружениот труд располагала со 24 продавници, односно продажни места на пазари и со складишен простор од 500 квадратни метри и вработувала 64 работници. Од финансиските показатели на Анализата се гледа дека Деловницата во Брчко имала позитивен финансиски биланс за 1974 година и дека во почетокот на 1975 година планира проширување на продажниот простор и вработување нови работници.

ІІ. Уставниот суд на Југославија, врз основа на поднесената документација и состојбата утврдена на јавната расправа оцени дека Деловницата во Брчко ги исполнува условите да се организира во основна организација на здружениот труд во смисла на член 36 од Уставот на СФРЈ, односно член 33 од Законот за конституирањето и запишувањето во судскиот регистар на организациите на здружениот труд, зашто претставува работна целина во која резултатот од заедничкиот труд на работниците може да се потврди како вредност на пазарот и во работната организација и врз таа основа може да се изрази самостојно. Наводите од предлагачот дека Деловницата во Брчко е основана исклучиво заради продажба на стоки што ги произведува матичната работна организација, по оценка од Уставниот суд на Југославија не се релевантни за статусната положба на Деловницата.

ІІІ. Согласно со изложеното, на седницата одржана на 19 јуни 1975 година, Уставниот суд на Југославија донесе

ОДЛУКА

Деловницата „Узор“ во Брчко ги исполнува условите да се организира во основна организација на здружениот труд во состав на Работната организација ЗИК „Винојуг“ во Гевгелија.

ІV. Оваа одлука ја донесе Уставниот суд на Југославија во состав: претседател на Судот Никола Секулиќ и членовите на Судот Милорад Достаниќ, Арпад Хорват, Радивоје Главиќ, Димо Кантарциски, Радојка Катиќ, Гуро Меденица, д-р Стане Павлич, Ненад Петровиќ, Боривоје Ромиќ, д-р Иво Сунарик, Таип Таипи и Јоже Земљак.

У-бр. 48/75
19 јуни 1975 година
Белград

Претседател
на Уставниот суд
на Југославија,
Никола Секулиќ, с. р.

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА

Врз основа на член 5 од Уредбата за Сервисот за административни и сметководствени работи на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 69/73), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА СЕРВИСОТ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ И СМЕТКОВОДСТВЕНИ РАБОТИ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА И НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ**

За директор на Сервисот за административни и сметководствени работи на сојузните органи на управата и на сојузните организации се назначува Мате Мишковиќ, досегашен директор на тој Сервис.

Е. п. бр. 503
26 јуни 1975 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедиќ, с. р.

Врз основа на член 38 став 3 од Законот за Сојузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/74), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА СЕКРЕТАРОТ НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ ЗА ЗАКОНОДАВНИ И ПРАВНИ РАБОТИ**

Се разрешува од должноста секретар на Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за законодавни и правни работи Миленко Кангрџа, поради одење на друга должност.

Е. п. бр. 510
2 јули 1975 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедиќ, с. р.

Врз основа на член 38 став 3 од Законот за Сојузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/74), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СЕКРЕТАР НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ ЗА ЗАКОНОДАВНИ И ПРАВНИ РАБОТИ**

За секретар на Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за законодавни и правни работи се назначува д-р Александар Фира, претседател на Уставниот суд на САНР Војводина.

Е. п. бр. 511
3 јули 1975 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедиќ, с. р.

Врз основа на член 40 од Законот за Сојузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/74), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ**

За советник на Сојузниот извршен совет се назначува Миленко Кангрџа, досегашен секретар на Секретаријатот за законодавни и правни работи на Сојузниот извршен совет.

Е. п. бр. 512
3 јули 1975 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедиќ, с. р.

Врз основа на член 43 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71, 54/71, 67/72 и 21/74), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК-ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНАТА УПРАВА ЗА РАДИОВРСКИ**

За помошник-директор на Сојузната управа за радиоврски се назначува Светозар Калуѓеровиќ, самостоен советник во Сојузниот комитет за сообраќај и врски.

Е. п. бр. 514
2 јули 1975 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедиќ, с. р.

Врз основа на член 43 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71, 54/71, 67/72 и 21/74), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ**

За советник на сојузниот секретар за надворешни работи се назначува Александар Божовиќ, поранешен амбасадор на СФРЈ во Нигерија.

Е. п. бр. 515
2 јули 1975 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедиќ, с. р.

Врз основа на член 43 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71, 54/71, 67/72 и 21/74), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

За советник на сојузниот секретар за надворешни работи се назначува Драго Кунц, поранешен амбасадор на СФРЈ во Норвешка.

Е. п. бр. 516

2 јули 1975 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедиќ, с. р.

Врз основа на член 43 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71, 54/71, 67/72 и 21/74), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОМОШНИК-ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНАТА УПРАВА ЗА ЦИВИЛНА ВОЗДУШНА ПЛОВИДБА

Се разрешува од должноста помошник-директор на Сојузната управа за цивилна воздушна пловидба д-р Георги Трајковски, поради одене на друга должност.

Е. п. бр. 517

2 јули 1975 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедиќ, с. р.

СОДРЖИНА:

	Страна
538. Закон за општествениот правобранител на самоуправувањето — — — — —	1053
539. Закон за Сојузниот општествен правобранител на самоуправувањето — — — — —	1056
540. Закон за измени и дополненија на Законот за основните услови за привремено вработување и за заштитата на југословенските граѓани на работа во странство — — — — —	1059
541. Закон за применување на прописите и за решавање на судирите на републичките односно покраинските закони во областа на даноците, придонесите и таксите — — — — —	1060
542. Закон за полагање депозит при инвестициони вложувања во нестопански и непроизводни инвестиции — — — — —	1063
543. Закон за претворање на краткорочните кредити на Народната банка на Југославија за финансирање на сојузните стокковни резерви во долгорочен кредит кој ќе го отплатува федерацијата — — — — —	1064
544. Закон за дополнение на Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и на народните банки на автономните покраини — — — — —	1065
545. Закон за дополнение на Законот за девизно работење — — — — —	1065
546. Закон за дополненија на Законот за кредитните работи со странство — — — — —	1065
547. Закон за измени и дополненија на Законот за оданочување на производи и услуги во прометот — — — — —	1066
548. Закон за Интересната заедница за станбена изградба и управување со становите за потребите на работниците и функционерите на сојузните органи — — — — —	1066
549. Закон за Интересната заедница за станбена изградба и за управување со становите за потребите на активните воени лица и граѓанските лица и во вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија — — — — —	1069
550. Закон за измени на Законот за додатокот на деца на воените лица во активна служба на Југословенската народна армија — — — — —	1071
551. Одлука за потврдување на Завршната сметка на Народната банка на Југославија за 1974 година — — — — —	1071
552. Одлука за потврдување на Финансискиот план на Народната банка на Југославија за 1975 година — — — — —	1072
553. Одлука за именување генерален директор на Службата на општественото книговодство на Југославија — — — — —	1072
554. Одлука за избор на судија на Уставниот суд на Југославија — — — — —	1072
555. Уредба за измени и дополненија на Уредбата за општите услови за давање потрошувачки кредити — — — — —	1072
556. Одлука за купување пченица од родот на 1975 година за пазарните стокковни резерви — — — — —	1073
557. Правилник за измени и дополненија на Правилникот за содржината на одделни конти во Основниот контен план за организациите на здружениот труд — — — — —	1073
558. Правилник за измени и дополненија на Правилникот за содржината на одделни позиции во билансите на организациите на здружениот труд — — — — —	1077
559. Правилник за доставување книговодствени податоци за деловна единица до општествено-политичката заедница и до Службата на општественото книговодство — — — — —	1078
560. Наредба за измена на Наредбата за утврдување на стокковните контингенти за увоз на стоки во 1975 година — — — — —	1080
561. Наредба за измена и дополнение на Наредбата за начинот на остварување на премиијата за пченица од родот на 1975 година — — — — —	1080
562. Решение за југословенските стандарди за електромеханички составни делови за електронски уреди — — — — —	1080
563. Решение за југословенските стандарди за транспортна амбалажа од пластични маси — — — — —	1081
564. Решение за измена и дополнение на југословенскиот стандард за формати на хартија, картон и лепенка — — — — —	1081
565. Решение за престанок на важењето на Решението за југословенските стандарди од областа на електрониката и телекомуникациите — — — — —	1082
566. Решение за престанок на важењето на Решението за југословенскиот стандард за амбалажа од пластична маса — — — — —	1082
Одлука за решавање на спорот настанат по повод организирањето на Основната организација на здружениот труд „Узор“ во Брчко во состав на работната организација ЗИК „Винојуг“ во Геггелија — — — — —	1082
Назначувања и разрешувања — — — — —	1083
Меѓународни договори — — — — —	621

Издавач: Новинска установа Службен лист на СФРЈ, Белград, Јована Ристиќа 1. Пошт. факс 226.

— Директор и главен и одговорен уредник: Душан Машовиќ, Улица Јована Ристиќа бр. 1 —

Печати: Београдски графички завод, Белград, Булевар војводе Мишиќа бр. 17